



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 14 јуни 1991

Скопје

Број 28

Год. XLVII

Аконтацијата за 1991 година изле-
сува 1.300 динари. Овој број чини 60
динари. Жиро сметка 40100-603-12498

406.

Врз основа на член 191 став 1, а во врска со член 229 став 2 од Законот за органите на управата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/90) и Заклучокот на Советот за прашања на народната одбрана од седницата одржана на 8 јуни 1991 година, претседателот на Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ ЗА ПРАШАЊА НА НАРОДНАТА ОДБРАНА

1. Димитар Николовски се именува за секретар на Советот за прашања на народната одбрана, сметано од 15 јуни 1991 година.

2. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-620

13 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

407.

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 на Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот, за Црвениот крст на Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 јуни 1991 година.

Број 08-2412/1

7 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за Црвениот крст на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 27/77, 3/85, 10/85, 51/88 и 28/89), во член 9 ставот 1 се менува и гласи: „На секоја продадена влезница за културни и забавни приредби, спортски средби и натпревари за кои се плаќа влезница, на секоја продадена грамо-

фонска плоча и музичка и видео касета, освен ако се наменети за науката, образованието и уметноста, како и на секоја изнајмена видео касета, се наплаќува придонес во корист на Црвениот крст на Македонија“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

408.

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Кривичниот закон на Република Македонија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 јуни 1991 година.

Број 08-2439/1

7 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Кривичниот закон на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 25/77, 23/84, 50/87, 36/89 и 7/90), во членот 5 став 3 зборот „изречената“ се заменува со зборот „утврдена“.

Член 2

Во членот 37 став 2 по точката 5 се додаваат точките 6 и 7 кои гласат:

„6) тој што со умисла ќе лиши од живот повеќе лица;

7) тој што со умисла ќе лиши од живот друго лице, а порано бил осуден за убиство со умисла.“

Ставот 3 се брише.

Член 3

Во членот 50 зборовите: „етничка припадност, раса, вероисповед, пол, јазик, образование или општествена положба“ се заменуваат со зборовите: „раса, пол, јазик, вероисповед, политичко или друго

уверување, социјално потекло, раѓање, образование, општествена положба или друго лично својство“, а по зборовите „општ акт“ се додаваат зборовите „или со ратификуван меѓународен договор.“

Член 4

Во членот 54 став 2 зборовите „или во друг особено тежок случај“ се бришат.

Член 5

Во членот 56 по зборот „друг“ се додаваат зборовите: „му нанесува потешки физички или душевни маки, го застрашува“.

Член 6

Во членот 57 став 2 зборовите „или ако е сторено во друг особено тежок случај“ се бришат, а зборот „пет“ се заменува со зборот „гри“

Член 7

Во членот 69 ставот 3 се брише

Член 8

Во членовите 94 став 2, 95 став 2 и 97 став 3 по зборот „начин“ се става запирка, а зборовите „или во друг особено тежок случај“ се бришат

Член 9

Во членот 105 ставови 1 и 2 зборот „делегат“ се заменува со зборот „одборник“.

Член 10

Во членот 110 ставот 2 се брише
Досегашниот став 3 станува став 2.

Член 11

Во членот 125 ставот 3 се брише.
Досегашните ставови 4 и 5 стануваат ставови 3 и 4

Член 12

Во членот 128 ставот 3 се менува и гласи:
„Ако поради делото од ставовите 1 и 2 на овој член настапила имотна штета од големи размери или поради тоа организацијата или правното лице дошло под стечај,
сторителот ќе се казни со затвор од една до десет години.“

Член 13

Во членот 129 ставот 2 се менува и гласи
„Ако поради делото од став 1 на овој член е прибавена имотна корист во износ што преминува педесет илјади динари,
сторителот ќе се казни со затвор од една до десет години.“

Член 14

Во членот 130 став 2 по зборот „поткуп“ се става запирка, а зборовите „или во друг особено тежок случај“ се бришат.

Член 15

Во членот 134 став 1 зборовите „ќе му ги даде“ се заменуваат со зборовите „да му ги даде“.
Во ставот 3 зборовите: „делото е сторено во особено тежок случај“ се заменуваат со зборовите „од поголема вредност или ако поради тоа дошло до нарушување во стопанството на земјата.“

Член 16

Членовите 139, 141 и 154 се бришат

Член 17

Во членот 156 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:
„(3) Ако вредноста на украдените предмети го надминува износот од педесет илјади динари, сторителот ќе се казни со затвор најмалку три години“

Член 18

Во членот 157 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи.

„(2) Ако вредноста на украдените предмети го надминува износот од педесет илјади динари, сторителот ќе се казни со затвор најмалку три години.“

Член 19

Во членот 158 став 1 зборовите „три години“ се заменуваат со зборовите „една година“
По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи
„(2) Ако вредноста на одзементиот предмет го надминува износот од педесет илјади динари, сторителот ќе се казни со затвор најмалку три години.“

Член 20

Во членот 161 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи.

„(3) Ако штетата го надминува износот од педесет илјади динари,
сторителот ќе се казни со затвор најмалку три години.“
Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 21

Членот 162 се брише.

Член 22

Во членот 165 ставот 3 се брише
Досегашниот став 4 станува став 3

Член 23

Во членовите 170 став 2 и 172 став 4 се бришат.

Член 24

Во членот 174 ставот 3 се менува и гласи
„Ако вредноста на предметот од став 1 или став 2 го надминува износот од педесет илјади динари или е од посебно културно или историско значење, сторителот ќе се казни со затвор од три месеци до пет години.“

Член 25

Членот 176 се брише.

Член 26

Членот 177 се менува и гласи.

„(1) Службено лице кое го искористување на својата службена положба или овластување, со пречекорување на границите на своето службено овластување или со неизвршување на својата службена должност прибави за себе или за друг некаква корист, на друг му нанесе некаква штета или потешко ги повреди правата на друг,

ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.

(2) Ако со извршување на делото од став 1 на овој член е прибавена имотна корист во износ над петнаесет илјади динари,
сторителот ќе се казни со затвор од една до десет години.

(3) ако со извршување на делото од став 1 на овој член е прибавена имотна корист во износ над педесет илјади динари,
сторителот ќе се казни со затвор најмалку три години.

(4) Одговорно лице кое ќе го стори делото од став 1 до 3 на овој член, ќе се казни со казна пропишана за тоа дело“

Член 27

Во членот 178 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи

„(3) Ако вредноста на прибавената имотна корист го надминува износот од педесет илјади динари, сторителот ќе се казни со затвор најмалку три години.“

Член 28

Во членот 179 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„(3) Ако со делото од став 1 на овој член е прибавена имотна корист чија вредност надминува педесет илјади динари,

сторителот ќе се казни со затвор најмалку три години.“

Во ставот 3 кој станува став 4 зборот „и“ се заменува со зборот „до“, а бројот „2“ со бројот „3“

Член 29

Во членот 181 ставот 2 се брише.

Во ставот 3 кој станува став 2 зборот „до“ се заменува со зборот „и“, а бројот „3“ со бројот „2“

Во ставот 4 кој станува став 3 бројот „4“ се заменува со бројот „3“.

Досегашниот став 6 станува став 5.

Член 30

Во членот 184 став 1 зборот „самоуправен“ се заменува со зборот „друг“.

Ставот 2 се брише.

Член 31

Во членот 186 ставот 4 се менува и гласи

„(4) Како службена тајна се сметаат податоците или документите што со закон, со друг пропис или со одлука на надлежниот орган донесени врз основа на закон се прогласени како службена тајна и чие откривање имало или можело да има штетни последици за службата“

Член 32

Во членот 188 став 1 зборовите „една година“ се заменуваат со зборовите „три години“.

Ставот 2 се брише

Член 33

Членот 191 се брише.

Член 34

Во членот 208 ставот 2 се брише.

Член 35

Во членот 234 став 1 зборот „пореметување“ се заменува со зборот „нарушување“.

Член 36

Во членот 235 ставот 3 се брише.

Досегашните ставови 4 и 5 стануваат ставови 3 и 4.

Член 37

Во членот 243 ставот 3 се брише.

Досегашните ставови 4 и 5 стануваат ставови 3 и 4

Член 38

Во членот 246 ставот 3 се брише.

Член 39

Во членот 248 ставот 2 се брише.

Член 40

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

409.

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 на Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за заштита и користење на земјоделското земјиште, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 јуни 1991 година.

Број 08-2430/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ

Член 1

Во Законот за заштита и користење на земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/86 и 15/88) членовите 5, 6, 7, 8, 41, 48, 49, 51, 52, 53 и 56 се бришат

Член 2

Во член 9 зборовите: „и општините преземаат“ се заменуваат со зборот „презема“.

Член 3

Членот 16 се менува и гласи

„Изградба на куќи за одмор и рекреација може да се врши само на земјоделско земјиште од шеста до осма катастарска класа и тоа на површини определени со просторен или урбанистички план“

Член 4

Во член 22 зборовите: „собранието на општината“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“

Член 5

Членот 31 се менува и гласи:

„Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го регулира начинот на управување и користење на земјоделското земјиште кое не се користи од корисник на земјоделското земјиште во општествена сопственост“.

Член 6

Членот 44 се менува и гласи

„Сопственикот кој има намера да отуѓи земјоделско земјиште е должен да го понуди на граѓанин или правно лице од подрачјето на катастарската општина во која се наоѓа земјиштето што се отуѓува, по продажна цена во моментот на продажбата во таа катастарска општина“.

Сопственикот од став 1 на овој член е должен со препорачано писмо или со подавка преку судот од општа надлежност да му го понуди земјоделското земјиште за продажба првенствено на граѓанин или правно лице и сопственик на земјиштето или на граѓанин или правно лице чие земјиште се граничи со понудената катастарска парцела.

Субјектите од став 2 на овој член на кои им е понудено земјоделското земјиште се должни во рок од 1 месец од извршената понуда писмено преку судот да го известат сопственикот дали се заинтересирани за купување на земјиштето.

Доколку на подрачјето на катастарската општина нема заинтересиран граѓанин или правно лице за купување на понуденото земјиште, истото го купува Републиката по продажна цена во моментот на продажбата во таа катастарска општина.

Сопственикот кој отуѓува земјоделско земјиште е должен износот на средствата што одговара на зголемената вредност на земјиштето како резултат на вложувањата на општествени средства, што го добил на име цена да го уплати на сметката утврдена со член 47 од овој закон, пред заверката на потписите на страните на договорот за купопродажба на земјиштето од надлежниот суд.

Висоината на зголемената вредност на земјиштето што е резултат на вложување на општествени средства ја утврдува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во зависност од обемот на вложените средства и новосоздадените погодности во користење на земјиштето обезбедени со тие вложувања (изградени системи за наводнување и одводнување, магистрални и други природни патишта и сл.).

Надлежниот суд нема да изврши заверка на потписите на странките на договорот за купопродажба на земјиштето, ако сопственикот не приложи доказ дека постапил во смисла на одредбите од овој член.

Договорите за купопродажба склучени спротивно на одредбите од овој член не произведуваат правно дејство.

Член 7

Во член 45 став 1 алинеја 3 зборовите: „И општините“ се бришат.

Член 8

Во член 46 став 3 зборовите: „Извршниот совет на Собранието“ се заменуваат со зборот „Владата“.

Член 9

Во член 50 став 1 зборовите: „Органот за земјоделство“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Во ставовите 2 и 3 зборот „општината“ се заменува со зборот „Републиката“.

Член 10

Членот 55 се менува и гласи:

„Инспекцискиот надзор за спроведување на одредбите на овој закон го врши инспекторот по земјоделство“.

Член 11

Во членовите 4 став 2, 14, 15, 17 став 2, 20 став 2, 23, 24, 28, 29 ставови 1 и 3, 30, 33, 35 став 1, 40 ставови 1, 3 и 5, 58 став 1 точка 3, 59 став 1 точка 6, 61, 62 став 2, 63 и 64 зборовите: „собранието на општината“, „општината“, „органот за земјоделство“ и „Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство“ со различно членување и број се заменуваат со зборовите: „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

410.

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 на Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНАТА СЛУЖБА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ветеринарната служба,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 јуни 1991 година.

Број 08-2420/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНАТА СЛУЖБА

Член 1

Во Законот за ветеринарната служба („Службен весник на СР Македонија“ број 15/73 и 20/90) во член 3 став 1 по зборот „установи“ записката се брише а се додава сврзникот „и“, по зборот „труд“ се става точка, а зборовите до крајот на ставот се бришат.

Член 2

Во член 6 став 1 зборовите: „основа општина“ се заменуваат со зборовите: „се основа за определено подрачје“.

Член 3

Во член 7 алинеи 6 и 8 зборовите: „кога таа работа ќе ја довери општината“ се заменуваат со зборовите: „кога за тоа ќе ја овласти министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 4

Во член 17 став 1 зборот „општината“ се заменува со зборот „Републиката“.

Ставот 2 се брише.

Ставот 3 кој станува став 2 се менува и гласи: „Бројот на претставниците на Републиката го определува и нивното именување го врши Собранието на Република Македонија или телото што ќе го определи Собранието“.

Член 5

Во член 25 став 2 зборовите: „Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство“ се заменуваат со зборовите: „Републичката управа за ветеринарство“.

Член 6

Членот 27 се менува и гласи:

„Републичката управа за ветеринарство врз основа на поднесената пријава од член 26 на овој закон, доколку утврди дека ветеринарната установа или ветеринарната аптека ги исполнува условите од членовите 8, 10, 12 и 22 на овој закон донесува решение за запишување во регистар.“

Решението од став 1 на овој член основачот е должен да го приложи при уписот на ветеринарната установа или ветеринарната аптека во судскиот регистар“.

Член 7

Членовите 28 и 29, главата VI и членот 30 се бришат.

Член 8

Насловот на глава VII се менува и гласи:

„ВЕТЕРИНАРНИ РАБОТНИЦИ“

Член 9

Во член 32 алинеи 2 и 3 зборовите: „ветеринарен техникум“ се заменуваат со зборовите: „средно ветеринарно училиште (IV степен на стручна подготовка)“.

Алинејата 4 се менува и гласи:

„— ветеринарен болничар — средно ветеринарно училиште (III степен на стручна подготовка)“.

Член 10

Во член 34 ставови 3 и 4 зборовите: „Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство“ се заменуваат со зборовите: „министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 11

Членовите 35, 36, 37, 38 и 39 се бришат.

Член 12

Во член 41 став 1 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за ветеринарство“ се заменуваат со зборовите „Републичката управа за ветеринарство“.

Ставот 2 се брише.

Досегашниот став 3 станува став 2.

Член 13

Во насловот на глава IX по зборот „организации“ се додаваат зборовите: „и инспекциски надзор“.

Член 14

Во член 45 зборовите: „вршат општинските и републичките ветеринарни инспектори“ се заменуваат со зборовите: „врши Републичката управа за ветеринарство“.

Член 15

По член 47 се додава нов член 47-а, кој гласи
„Член 47-а

Надзор на спроведување на одредбите на овој закон и другите прописи и општи акти донесени врз основа на овој закон врши Републичката управа за ветеринарство преку републички ветеринарни инспектори“.

Член 16

Во член 48, зборовите: „општинскиот и републичкиот орган на управата надлежен за ветеринарство“ се заменуваат со зборовите: „Републичката управа за ветеринарство“.

Член 17

Во член 55 став 1 точка 2 и член 56 став 1 точка 3 зборовите: „Општинскиот и републичкиот орган“ се заменуваат со зборовите „Републичката управа за ветеринарство“.

Член 18

Лицето кое на денот на влегувањето во сила на овој закон врши работи на ветеринарен болничар, а нема завршено средно ветеринарно училиште (III степен на стручна подготовка) може и по влегувањето во сила на овој закон да ги врши истите работи во таа организација.

Член 19

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

411.

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 на Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита на животните,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 јуни 1991 година

Број 08-2421/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ****Член 1**

Во Законот за здравствената заштита на животните („Службен весник на СР Македонија“ број 30/77, 39/77, 41/78, 28/87, 51/88 и 20/90) во член 1 став 1 бројот „76“ се заменува со бројот „86“.

Член 2

Во член 3 зборовите: „корисникот на животни во општествена сопственост“ се бришат.

Член 3

Член 4 се менува и гласи:
„Републиката се грижи за здравствената заштита на животните на целата територија на Република Македонија“.

Член 4

Во член 5 став 1 по зборот „овци“ се додава зборот „кози“ и се става заливка

Член 5

Во член 6 став 2 зборовите: „Извршниот совет на Собранието“ се заменуваат со зборот „Владата“. Ставот 3 се брише.

Член 6

Во член 7 став 1 по зборот „животните“ се додаваат зборовите: „Републичката управа за ветеринарство наредува да“.

Во став 2 зборовите: „републичкиот секретар за земјоделство и шумарство“ се заменуваат со зборовите: „и наредува нивно преземање министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“
Ставот 3 се брише.

Член 7

Во членовите 8 и 10 зборовите: „републичкиот секретар за земјоделство и шумарство“ се заменуваат со зборовите: „министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 8

Во член 9 став 1 зборовите: „донесува програма“ се заменуваат со зборовите „се грижи“.

Во став 3 зборот „општината“ се заменува со зборовите: „министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 9

Во член 11 став 3 зборовите „општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството“ се заменуваат со зборовите: „Републичката управа за ветеринарство“.

Член 10

Во член 12 став 1 зборовите: „Управата за ветеринарна служба во состав на Републичкиот секретаријат за земјоделство (Управата за ветеринарство)“ се заменуваат со зборовите: „Републичката управа за ветеринарство“.

Во став 3 зборовите: „Управата за ветеринарство“ се заменуваат со зборовите: „Републичката управа за ветеринарство“.

Член 11

Во член 15 став 3 по зборот „мострата“ зашиката се брише, а зборовите: „општинскиот ветеринарен инспектор и Управата за ветеринарство“ се заменуваат со зборовите: „и републичкиот ветеринарен инспектор“.

Член 12

Во член 16 став 2 се менува и гласи:

„Држателот на кучиња, секоја година, во периодот од октомври до ноември поднесува пријава до ветеринарната организација за бројот и намената на кучињата заради регистрација“.

Во став 3 зборовите: „Управата за ветеринарство“ се заменуваат со зборовите: „министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“

Став 4 се менува и гласи:

„Ветеринарната организација набавува значки за регистрација, води регистар на пријавените кучиња и при вршењето на превентивната вакцинација против беснило ги внесува броевите од значките во регистарот“.

Во став 7 зборот „општината“ се заменува со зборовите „министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 13

Во членот 17 став 1 бројот „14“ се заменува со бројот „10“.

Во ставовите 2 и 3 зборот „општинскиот“ се заменува со зборот „републичкиот“.

Член 14

Во член 18 став 2 се брише

Член 15

Во член 21, зборот „општинскиот“ се заменува со зборот „републичкиот“.

Член 16

Во член 25 став 1 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството“ се заменуваат со зборовите „републичкиот ветеринарен инспектор“

Член 17

Во член 27 став 1 зборовите „општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството“ се заменуваат со зборовите „републичкиот ветеринарен инспектор“.

Во став 2 зборот „општината“ и зборовите: „општинскиот орган надлежен за работите на ветеринарството“ се заменуваат со зборовите: „министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“

Во став 3 зборот „општинскиот“ се заменува со зборот „републичкиот“.

Став 4 се брише.

Член 18

Во член 28 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството“ се заменуваат со зборовите „републичкиот ветеринарен инспектор“.

Член 19

Во член 29 ставовите 1 и 2 зборот „општинскиот“ се заменува со зборот „републичкиот“.

Став 3 се менува и гласи:

„При појава или сомнение на заразни болести Републичката управа за ветеринарство ќе ги нареди мерките пропишани во член 16 од Сојузниот закон и член 30 од овој закон“

Член 20

Во член 30 став 1 зборовите „општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството“ се заменуваат со зборовите „Републичката управа за ветеринарство“.

Член 21

Членот 31 се менува и гласи:

„Републичкиот ветеринарен инспектор должен е за појавата и престанокот на заразна болест, писмено да ги извести ветеринарната организација на здружен труд, командата на единиците на Југословенската народна армија и организациите на здружениот труд и други правни лица што се занимаваат со сточарство на подрачјето на општината“

Член 22

Во член 32 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството“ се заменуваат со зборовите: „Републичката управа за ветеринарство“, а зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за здравство“ се заменуваат со зборовите: „Министерство за здравство“

Член 23

Во член 33 зборот „општинскиот“ се заменува со зборот „републичкиот“.

Член 24

Во член 34 став 1 зборовите „републичкиот секретар за земјоделство и шумарство“ се заменуваат со зборовите: „министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Став 2 се менува и гласи

„Организациите од став 1 на овој член должни се за резултатот од лабораториското испитување, без оглед на тоа кој го доставил материјалот за испитување, веднаш да го известат републичкиот ветеринарен инспектор“.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи

„За резултатот од извршените испитувања републичкиот ветеринарен инспектор ќе ја извести сгранката од која е земен материјалот“

Член 25

Во член 35 став 1 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството“ се заменуваат со зборовите „републичкиот ветеринарен инспектор“.

Во став 2 зборовите: „Управата за ветеринарство“ се заменуваат со зборовите: „министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 26

Во член 36 зборовите: „Извршниот совет на Собранието на општината“ се заменуваат со зборовите „Владата на Република Македонија“

Член 27

Во член 38 став 3 зборот „општинскиот“ се заменува со зборот „републичкиот“.

Член 28

Во член 39 став 1 зборовите: „Извршниот совет на Собранието“ се заменуваат со зборот „Владата“.

Во став 2 зборовите: „републичкиот секретар за земјоделство и шумарство“ се заменуваат со зборовите: „министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 29

Во член 43 став 1 зборовите „општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството“ се заменуваат со зборовите: „републичкиот ветеринарен инспектор“, а зборовите: „на подрачјето на својата општина“ се заменуваат со зборовите: „на подрачјето на кое се појавиле“.

Во став 2 зборовите: „Управата за ветеринарство“ се заменуваат со зборовите „министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“

Член 30

Во член 45 став 1 се менува и гласи:

„Уверение за здравствената состојба на животните издава овластена ветеринарна организација“

Член 31

Во член 46 став 2 зборот „општинскиот“ се заменува со зборот „републичкиот“.

Во став 3 зборовите: „на пазариштето за животни како и условите за уредување“ се бришат, а зборот „општина“ се заменува со зборовите: „министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 32

Во член 47 став 7 зборот „Управата“ се заменува со зборовите: „Републичката управа“.

Член 33

Во член 49 зборот „општината“ се заменува со зборовите: „министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“

Член 34

Во член 52 став 1 и член 54 зборот „општинскиот“ се заменува со зборот „републичкиот“

Член 35

Во член 58 став 2 се менува и гласи

„Во објектите од став 1 на овој член ветеринарно-санитарниот ред го контролира републичкиот ветеринарен инспектор“.

Член 36

Во член 59 ставовите 1 и 2 се заменуваат со нов став 1 кој гласи:

„Функционерот што раководи со Републичката управа за ветеринарство во согласност со Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат издава ветеринарно-санитарна согласност за локација за изградба, доградба и реконструкција на објекти за произ-

водство, одгледување на животни со капацитет поголем од 50 грла говеда, коњи или свињи, 500 грла овци или кози, 1000 живина, објекти за инкубирање на јајца и производство на еднодневни пилиња, одгледување на дивеч, рибници за производство на крап поголеми од 2 ха, рибници за одгледување на пастрмка, центри за вештачко осеменување и производство на оплодените јајце клетки, за објекти за колење на животни, објекти за обработка, преработка и складирање (ладилници и друго) на производи и сировини од животинско потекло наменети за јавна потрошувачка, објекти за собирање и откуп на млеко, мандри, бачила, објекти (простории) во домаќинството за обработка на млеко и изработка на производи од млеко, обработка и преработка на мед и собирање, сортирање и пакување на јајца, објекти за собирање на мрши и отпадоци од животинско потекло, јами-гробници, животински гробишта, уреди за спалување на мрши (крематориуми), објекти за утврдување на причините за пцовисување, нештетливо отстранување и искористување на животински мрши и отпадоци од животинско потекло (кафилерии), објекти за откуп и складирање на кожи, објекти за продажба и издавање на лекови и објекти во кои се врши здравствена заштита на животните“.

Во став 3 кој станува став 2 зборот „општинскиот“ се заменува со зборот „републичкиот“

Член 37

Член 60 се менува и гласи:

„Ветеринарно-санитарна согласност за изградба, реконструкција или доградба на објектите од член 59 став 1 издава Републичката управа за ветеринарство

Републичката управа за ветеринарство издава ветеринарно-санитарна дозвола за употреба или користење на објекти од став 1 на овој член“.

Член 38

Во член 62 став 1 зборовите „општинскиот орган на управата надлежен за работите за ветеринарство“ се заменуваат со зборовите: „Републичката управа за ветеринарство“, а зборот „општинскиот“ се заменува со зборот „републичкиот“.

Став 2 се брише.

Член 39

Во член 63 став 1 зборовите „општинскиот орган на управата надлежен за работите за ветеринарството“ се заменуваат со зборовите: „Републичката управа за ветеринарство“.

Во став 2 точка 2 зборот „општинскиот“ се заменува со зборот „републичкиот“.

Став 3 се менува и гласи:

„Решение за надоместок донесува функционерот што раководи со Републичката управа за ветеринарство“

Став 4 се менува и гласи

„Кон барањето од став 1 на овој член покрај списите од став 2 се приложува и записникот од член 62 став 3 на овој закон и потврда издадена од републичкиот ветеринарен инспектор за патолошко-анатомскиот наод при прегледот на грлата заклани поради туберкулоза“.

Член 40

Во член 64 став 1 во точка 4 по зборот „колење“ се додаваат зборовите: „или убивање“.

Во став 2 зборовите „општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството“ се заменуваат со зборовите „функционерот што раководи со Републичката управа за ветеринарство“.

Член 41

Член 65 се менува и гласи:

„Републиката ги поднесува трошоците за:

1. Превенирањето, дијагностицирањето, сузбивањето и искоренувањето на лигавката и шапот, чумата кај говедата, белодробната зараза кај говедата, афричката чума кај коњите, афричката чума кај свињите, сипаницата кај овците и козите, везикуларниот стоматит кај свињите и дурињата;

2. Обезбедување на резерва на вакцина против лигавка и шап;

3. Превентивна вакцинација и сузбивање на антраксот и шушкавецот во индивидуалните стопанства;

4. Сузбивање на беснилото, вклучувајќи ги и трошоците за вонредната вакцинација на кучињата што се врши по наредба при појавата на беснилото;

5. Сузбивање на чумата кај свињите, чумата и атипичната чума кај пернатата живина, вклучувајќи ги трошоците на вонредната вакцинација на свињите, односно пернатата живина во заразените и загрозените населени места, што се врши по наредба, во индивидуалните стопанства;

6. Задолжителни масовни прегледи на копитарите на сакагија, како и трошоците на сузбивањето и искоренувањето на оваа зараза во индивидуалните стопанства;

7. Ретуберкулинизација на позитивните и сомнителните грла на туберкулоза;

8. Земањето крв за преглед на бруцелоза и лептоспироза кај животните од индивидуалните стопанства;

9. Земање, пакување и испраќање на материјал за лабораториско испитување и на лабораториско испитување на болестите од член 2 на Сојузниот закон и член 6 на овој закон, за материјалите земени за испитување од индивидуалните стопанства;

10. Уништување на мачки и кучиња скитници и уништување на мачки и кучиња наредено при сузбивањето на беснило и ехинококкоза;

11. Дезинфекција при сузбивањето на заразните болести од точка 1 на овој член, на болестите од член 66 на овој закон и при сузбивање на антраксот, шушкавецот, беснилото, сакагијата, туберкулозата и бруцелозата;

12. Санација на „метилавите“ пасишта,

13. Надоместок за убиени или заклани животни, односно уништени предмети поради извршување на мерките од Сојузниот закон и овој закон, во врска со сузбивањето и искоренувањето на болестите од член 2 на Сојузниот закон и член 6 на овој закон,

14. Подготвеноста и ангажирањето на ветеринарните организации за спроведување на мерките од член 27 на овој закон како и на заразните болести од точка 1 на овој член, и

15. Екипи на ветеринарните стручњаци од член 39 на овој закон.

Член 42

Во член 66 зборот „општината“ се заменува со зборот „Републиката“.

Член 43

Член 67 се брише.

Член 44

Во член 68 став 1 бројот „16“ се заменува со бројот „21“.

Во став 2 бројот „49“ се заменува со бројот „57“

Во став 3 зборовите: „Извршниот совет на Сообраќајето“ се заменуваат со зборот „Владата“.

Во став 4 зборот „општината“ се заменува со зборовите: „министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 45

Член 69 се менува и гласи:

„Од средствата од наплатената такса од член 68 став 1 на овој закон, 80 проценти се уплатуваат на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а 20 проценти се уплатуваат на сметка на овластената ветеринарна организација и служат за покривање на трошоците за издавањето на уверенијата за здравствената состојба на животните.

На Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се уплатуваат и средства (остваре-

ни) од извршените ветеринарно-санитарни инспекциски прегледи од член 57 од Сојузниот закон, член 68 став 5 од овој закон и таксата за држење на кучиња од член 18 став 1 од овој закон“

Член 46

Член 70 се менува и гласи:

„Средствата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се користат за намирување на трошоците предвидени во член 65 и член 66 на овој закон.

По намирување на трошоците од член 65 и член 66 на овој закон, преостанатите средства можат да се употребат за следните намени:

1. Давање партиципација за изградба на објекти и набавка на опрема за не штетно отстранување на мрши и отпадоци од животни, за изградба и опремување на дезинфекциони станици, за набавка на опрема за дезинфекција и за изградба на корито за капење на овци,

2. Давање партиципација за набавка на лабораториска опрема на ветеринарно-дијагностички организации;

3. За проектирање на објекти за отстранување на мрши и отпадоци од животни и дезинфекциони станици; и

4. За опремување и оспособување на теренска работа на Републичката ветеринарна инспекција.

Средствата од ставовите 1 и 2 на овој член се користат според Годишната програма за користење на средства за здравствена заштита на животните што ја донесува Владата на Република Македонија

Средствата од Програмата од став 2 на овој член, што не се потрошени во текот на годината се пренесуваат во наредната година“

Член 47

Членовите 71 и 72 се бришат

Член 48

Во член 73 зборовите: „го вршат општинскиот орган на управата надлежен за работите од ветеринарството и Управата за ветеринарство“ се заменуваат со зборовите: „го врши Републичката управа за ветеринарство“.

Член 49

По член 73 се додава нов член 73-а кој гласи „Член 73-а

За ветеринарен инспектор може да биде назначен дипломиран ветеринарен лекар со положен стручен испит.

Легитимацијата со која ветеринарниот инспектор го докажува своето службено својство ја издава функционерот што раководи со Републичката управа за ветеринарство.

Се овластува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство да го пропише образецот и начинот на издавањето на легитимацијата“.

Член 50

Во член 74 зборот „општината“ се заменува со зборовите: „министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 51

Член 76 се менува и гласи:

„Работите на ветеринарната инспекција, Републичката управа за ветеринарство ги врши преку републички ветеринарни инспектори.

Ветеринарниот инспектор ги врши следните работи:

1. Ветеринарско-санитарен надзор над објектите и просториите во кои се чуваат или одгледуваат животни;

2. Ветеринарско-санитарен преглед на објектите и просториите за колење на животните, обработка, преработка, складирање и промет на животински производи и сировини од животинско потекло;

3. Ветеринарско-санитарен надзор над објектите за откуп, продажба, догони, смотри, изложби на животни, пазари, саеми и друго;

4. Ветеринарско-санитарен надзор над објектите за производство, складирање и продажба на сточна храна, сировини и додатоци кои се користат за производство на сточна храна,

5. Ветеринарско-санитарен надзор над објектите и опремата за собирање, нештетливо отстранување и искористување на животински мрши, конфискации и отпадоци од животинско потекло и на објектите за утврдување на причините за пцовисувањето на животните;

6. Ветеринарско-санитарен надзор во карантинот за животни,

7. Надзор над спроведувањето на мерките од Наредбата за преземање на мерки за заштита на животните од заразни болести;

8. Ветеринарско-санитарен надзор на производството на семе за вештачко осеменување и на оплодени јајце-клетки за оплодување на животни, надзор над спроведувањето на мерките во репродукција и вештачко осеменување на животните, одбирање на машки приплодни грла наменети за производство на семе за вештачко осеменување и користењето на машки приплодни грла за природен јавен припуст,

9. Ветеринарско-санитарен преглед на животни пред колење, на производи, сировини и отпадоци од животинско потекло на местото на производството, складирањето и прометот (продажба);

10. Ветеринарско-санитарна контрола на сточна храна, сировините и додатоците кои служат за производство на сточна храна, на местото на производството, складирањето и прометот;

11. Контрола на употреба на лекови, помошни лековити средства за радиолошко, биолошко, хемиска заштита и средства за дезинфекција, дезинсекција и дератизација и на начинот на нивното чување, складирање и продажба;

12. Контрола на спроведувањето на дезинфекција, дезинсекција и дератизација;

13. Ветеринарско-санитарен преглед на пратки на животни, животински сировини, производи и отпадоци од животинско потекло при утовар, претовар и растовар;

14. Ветеринарско-санитарен преглед на средствата за превоз на пратки на животни, животински сировини, производи и отпадоци од животинско потекло и сточна храна;

15. Нареди отстранување на недостатоците што ќе ги утврди при вршењето на надзорот;

16. Забранува натамошна изградба или реконструкција на објекти ако немаат ветеринарско-санитарна согласност, или ако изградбата или реконструкцијата се врши спротивно на издадената согласност;

17. Забранува користење на изградениот, доградениот или реконструираниот објект ако објектот нема ветеринарско-санитарна дозвола;

18. Изрекува парична (мандатна) казна на лице место,

19. Контрола над собирањето на средства од такси за уверенијата за здравствената состојба на животните; и

20. Други работи и презема мерки утврдени со овој закон, со Сојузниот закон и прописите донесени врз основа на нив“.

Член 52

Член 77 се менува и гласи:

„Ако ветеринарниот инспектор, при вршењето на надзорот утврди дека прописот не е применет или неправилно е применет, односно прописот е повреден или ако не се преземени пропишаните дејствија или мерки, должен е за утврдените состојби да состави записник и со решение да нареди извршување на пропишаните дејствија или мерки, односно отстранување на утврдените неправилности.

Во случаи кога постои непосредна опасност по животот на луѓето или животните, ширење на зараз-

ни болести или причинување на значителни штети, ветеринарниот инспектор може да издаде усна наредба за отстранување на непосредната опасност, а во рок од три дена од издавањето на усната наредба, да издаде и писмено решение.

Ако ветеринарниот инспектор при вршењето на надзорот утврди неправилности од други области должен е да го извести надлежниот орган на управата и да бара нивна интервенција“

Член 53

По член 77 се додаваат нови членови 77-а, 77-б, 77-в и 77-г кои гласат

„Член 77-а

Ако лицето, ветеринарската станица или друга организација задолжени со издаденото решение не ги преземаат пропишаните дејствија или мерки, односно не ги отстранат утврдените неправилности во определениот рок или на одреден начин, ветеринарниот инспектор ќе побара, тоа да го стори друго лице, орган или друга организација на сметка на прекршителот

Ако решението на ветеринарниот инспектор не може да се изврши поради спречување на извршувањето, ветеринарниот инспектор ќе побара помош од органот за внатрешни работи

Член 77-б

Ветеринарниот инспектор има право да земе примери од производи, сировини од животинско потекло, точна храна, материјали за лабораториско испитување и друго и да ги испраќа на анализа, односно вештачење (суперанализа)

Трошоците на анализата или суперанализата, односно вештачењето, ги поднесува правното лице или граѓанин кои ги произвеле или ставиле во промет сировините или производите од кои е земена мострата, односно од кои е земен материјалот за испитување

Член 77-в

Ветеринарската станица, друго правно лице и граѓанин чија работа се наоѓа под надзор на ветеринарскиот инспектор, должни се да му овозможат да врши надзор и да му дадат потребни податоци и известувања, односно да дозволат земање на примери

Член 77-г

Против решението на ветеринарен инспектор може да се изјави жалба до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Жалбата се поднесува во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението ако тоа се однесува на спречување на појави или ширење на заразни болести кај животни или постои непосредна опасност по здравјето или животот на животните или луѓето, или ако со негово не извршување би се причинила значителна материјална штета“.

Член 54

Во член 78 зборот „општествена“ се брише.

Член 55

Во членот 79 ставовите 1 и 2 зборот „општествена“ се брише, а во точка 1 на став 1 зборот „општинската“ се заменува со зборовите: „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Точка 9 се менува и гласи:

„Без ветеринарско-санитарна согласност гради или врши реконструкција или без ветеринарно-санитарна дозвола пушта објект во употреба (член 60)“.

Член 56

Во членот 80 ставовите 1 и 2 зборот „општествена“ се брише, во точка 5 на став 1 зборот „општински“ се заменува со зборот „републички“, а зборовите: „и на Управата за ветеринарство“ се бришат.

Во точка 8 зборовите: „општинскиот орган на управата за ветеринарство, односно до надлежната месна заедница“ се заменуваат со зборовите: „ветеринарна организација“

Во точка 17 зборовите: „известат странката од која потекнува материјалот, надлежниот општински ветеринарен инспектор и Управата за ветеринарство“ се заменуваат со зборовите: „републичкиот ветеринарен инспектор“.

Точка 23 се менува и гласи:

„на ветеринарскиот инспектор не му овозможуваат вршење на надзор и не ги дадат потребните податоци и известувања или не дозволат земање на примери (член 77-в)“.

Член 57

По член 81 се додава нов член 81-а кој гласи:

„Член 81-а

За прекршок од член 79, член 80 и член 81 на овој закон покрај паричната казна на сторителот ќе му се изрече и заштитна мерка одземање на предметите, средствата, животните, производите и сировините од животинско потекло, што биле употребени за извршување на прекршокот или што се прибавени, односно што настанале со извршувањето на прекршокот“.

Член 58

По член 86 се додава нов член 86-а кој гласи

„Член 86-а

Средствата што досега се уплатувани на Посебната општинска сметка за здравствена заштита на животните, во рок од 8 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, да се уплатат на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со состојба затекната на денот на влегувањето во сила на овој закон“

Член 59

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за ветеринарна инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број 45/73 и 20/90)“.

Член 60

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

412.

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 на Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на растенијата од болести и штетници,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 јуни 1991 година.

Бр 08-2422/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ****Член 1**

Во Законот за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ број 39/77, 51/88 и 20/90) членот 2 се брише.

Член 2

Во членот 3 став 1 зборовите: „Извршниот совет на Собранието“ се заменуваат со зборот „Владата“ Ставот 2 се брише.

Член 3

Членот 5 се менува и гласи
„Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се грижи за спроведување на мерките за заштита на растенијата на територијата на Републиката и преку организирање извештајно-прогнозна служба за заштита на растенијата презема мерки за спречување и сузбивање на растителните болести и штетници

Во извршувањето на мерките за заштита на растенијата кога болестите или штетниците ќе се појават за прв пат или во пренамножена форма со свои средства учествуваат држателите на растенијата, а делумно или во целост и Републиката“

Член 4

Во членот 6 ставот 3 се менува и гласи:
„Мерките од ставовите 1 и 2 на овој член ги наредува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“

Член 5

Во членот 7 ставот 3 се менува и гласи:
„Мерките од ставовите 1 и 2 на овој член ги наредува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“

Во ставот 4 зборовите „Собранието на општината“ се заменуваат со зборовите „Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“

Член 6

Во членот 8 став 1 зборовите: „општините се должни на своето подрачје да организираат“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е должно да организира“

Во ставот 2 зборот „општината“ се заменува со зборовите „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Во ставот 3 зборовите: „републичкиот секретар за земјоделство и шумарство“ се заменуваат со зборовите „министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 7

Во членовите 9 и 10 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 8

Членот 11 се менува и гласи:
„Ако се открие појава на нова растителна болест, односно штетник или ако постои сомнение за појава на растителна болест, односно штетник во пренамножена форма, држателите на растенијата и организацијата од член 8 став 2 се должни веднаш по откривањето на болеста, односно штетникот да го известат Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“

Член 9

Во членот 12 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 10

Во членот 13 став 2 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Во ставот 4 зборовите „републичкиот секретар за земјоделство и шумарство“ се заменуваат со зборовите: „министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“

Ставот 6 се менува и гласи:

„Организациите од став 4 на овој член, по извршениот преглед, се должни за најдената состојба да го известат Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Во ставот 7 зборот „општината“ се заменува со зборовите „министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“

Член 11

Во членот 15 став 1 зборовите „извршниот совет на Собранието на општината“ се заменуваат со зборовите: „министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“

Во ставот 2 зборовите: „Извршниот совет на Собранието“ се заменуваат со зборот „Владата“.

Член 12

Во членот 17 став 2 зборовите: „републичкиот секретар за земјоделство и шумарство“ се заменуваат со зборовите: „министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“, а зборовите: „републичкиот секретар за здравство и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „министерот за здравство“

Член 13

Во членот 18 став 1 зборовите „републичкиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“, а во точка 1 по зборот „Републиката“ се става точка и зборовите до крајот на точката се бришат

Точката 2 се менува и гласи

„Да им дава на држателите на растенијата стручни упатства заради обезбедување единство во спроведување на тие мерки и да дава стручна помош при нивното спроведување“.

Член 14

Членот 19 се менува и гласи:
„Трошоците од член 10 и член 18 точка 4 од овој закон ги поднесува Републиката“

Член 15

Во членот 20 став 2 се брише

Член 16

Во членот 21 став 2 зборовите „општинскиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 17

Во членот 23 став 3 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството“ и во ставот 4 зборот „општината“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“, а по зборот „растенијата“ се става точка, и зборовите до крајот на ставот се бришат

Член 18

Во членот 24 став 2 зборот „општина“ се заменува со зборовите „Владата на Република Македонија“ се става точка, а зборовите до крајот на ставот се бришат.

Член 19

Во членот 25 став 3 зборовите: „Републичкиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“

Член 20

Во членот 26 став 2 зборовите „Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство“ се заменуваат со зборовите „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“, а зборовите „републичкиот секретар за земјоделство и шумарство“ се заменуваат со зборовите „министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Во ставот 3 зборовите: „Извршниот совет на Собранието“ се заменуваат со зборот „Владата“

Член 21

Во членовите 27 и 30 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството“ се заменуваат со зборовите: „Републичкиот инспекторат за земјоделство и шумарство“

Член 22

Во членот 31 ставовите 2 и 3 зборовите „општинскиот орган на управата надлежен за земјоделство и шумарство“ се заменуваат со зборовите: „Републичкиот инспекторат за земјоделство и шумарство“

Во ставот 5 зборовите: „републичкиот секретар за земјоделство и шумарство“ се заменуваат со зборовите: „министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“

Член 23

Во членот 32 став 2 зборот „општината“ се заменува со зборот „Републиката“ и се става точка а зборовите до крајот на ставот се бришат

Член 24

Членот 36 се менува и гласи

„Надзор над спроведувањето на одредбите на сојузниот закон и овој закон, како и на прописите донесени врз основа на овие закони врши Републичкиот инспекторат за земјоделство и шумарство“

Член 25

Во членот 37 став 1 зборот „општинскиот“ се заменува со зборот „републичкиот“, а по точката 11 се додаваат три нови точки кои гласат

„12; да врши надзор и контрола над работата на стручната служба за заштита на растенијата,

13) да врши надзор и контрола над работата на стручната служба која врши здравствена контрола на растенијата во внатрешниот промет и извозот надвор од нашата земја на пратките на растенија, снабденоста со уверенија за здравствената состојба на растенијата и

14) да врши и други работи што и се ставени во надлежност со сојузниот и овој закон“.

Член 26

Членот 38 се брише

Член 27

Во членот 39 став 1 точка 2 и членот 40 став 1 точки 2, 3 и 4 зборовите „општинскиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството“ се заменуваат со зборовите „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“

Член 28

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

413.

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 на Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 јуни 1991 година.

Бр. 08-2423/1
7 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ

Член 1

Во Законот за комуналните такси („Службен весник на СР Македонија“ број 45/72, 39/77, 42/80, 51/88 и 11/91), во членот 7 став 1 по точката 6 се додаваат две нови точки 7 и 8 кои гласат:

„7 За истакнување на фирма, односно назив на деловните простории во пасивните населени места со изразена миграција во Републиката“.

„8. Дефицитарни занимања и занаети во изумирање, утврдени со Одлука на Владата на Република Македонија“

Ставот 2 се брише

По досегашниот став 4 кој станува став 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„Населените места од став 1 точка 7 на овој член ги определува Владата на Република Македонија по претходно мислење на собранието на соодветната општина“

Член 2

По членот 14-в се додава нов член 14-г кој гласи.

„Член 14-г

Приходите од комуналните такси се отстапуваат на општината во која се остварени.

Член 3

Во членот 16-а во Тарифата за комуналните такси во тарифниот број 1 по точката а) се додава нова точка а-1) која гласи:

„а1) деловните простории на граѓаните кои самостојно вршат стопанска и професионална дејност, а данокот го плаќаат во паушален износ 1.000“.

Во тарифниот број 1 во точката б) по зборот „услугите“ се додаваат зборовите: „освен за продавници, киосци, деловни единици и слично за кои таксата изнесува 3 000 динари“.

Во тарифниот број 4, бројот „10“ се заменува со бројот „3“

Во тарифниот број 10 бројот „20“ се заменува со бројот „3“.

Член 4

По исклучок од тарифниот број 2 од Тарифата, за 1991 година на договорите за ангажирање на угостителските капацитети (договор за алотман), склучени до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се применува таксата за привремен престој на лица (дневно) пропишана во 1990 година

Член 5

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за комуналните такси.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

414.

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 јуни 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА 1991 ГОДИНА

Се дава согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за 1991 година што го донесе Управниот одбор на фондот за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта, на седницата одржана на 19 април 1991 година

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2424/1 Претседател
7 јуни 1991 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Стојан Андов, с р,

415.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 јуни 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОБЛАСТУВАЊЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Се овластува Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија во името на Собранието на Република Македонија да врши именување и разрешување на претставници на општествената заедница во органите на управување и на членови на конкурсните комисии за именувања на работоводни органи на организациите и заедниците во општините, определени со закон или со друг акт на Собранието

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2410 Претседател
7 јуни 1991 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Стојан Андов, с р,

416.

Врз основа на член 165 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83, 43/85, 50/87, 27/88, 36/89 и 42/90), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 7 јуни 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА НА РМ — СКОПЈЕ

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза на РМ — Скопје, а се однесуваат на дејноста на здравствената организација; начинот на остварување на здравствената заштита на граѓаните во здравствените организации, донесувањето на планови; здружувањето на средства и нивната намена; користењето на средствата; општонародната одбрана и општествената самозаштита; начинот на одлучување на претставниците на општествената заедница и

условите за именување на индивидуалниот, односно на претседателот на колегијалниот работоводен орган, што го донесоа работниците на Институтот на референдумот одржан на 9 март 1989 година

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2411/1 Претседател
7 јуни 1991 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Стојан Андов, с р,

417.

Врз основа на член 229 став 2 и член 230 од Законот за органите на управата („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 40/90), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 јуни 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ И СОСТАВ НА ВТОРОСТЕПЕНА ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Се образува Второстепена дисциплинска комисија во Собранието на Република Македонија во состав:

Претседател
Коле Луловски, пратеник во Собранието на Република Македонија,
заменик на претседателот
Љубомир Поповски, пратеник во Собранието на Република Македонија

Членови:
Неим Салмани, пратеник во Собранието на Република Македонија, и
Васил Зимбаков, пратеник во Собранието на Република Македонија
Заменици на членовите:
Санде Давчев, пратеник во Собранието на Република Македонија, и
Драги Гроздановски, пратеник во Собранието на Република Македонија

II. Комисијата ќе одлучува по жалбите изјавени против решенијата на секретарот на Собранието на Република Македонија или лицето кое тој ќе го определи, а со кои е изречена мерка за повреда на работните обврски.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2442/1 Претседател
7 јуни 1991 година на Комисијата за прашања на
Скопје изборите и именувањата,
Никола Крстески, с р

418

Врз основа на член 39, став 2 и 3 од Законот за даноките на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 12/87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 46/89, 4/90, 47/90 и 21/91), и член 45 од Законот за Владата на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), Владата на СРМ донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РИДСКО-ПЛАНИНСКИ И ПОГРАНИЧНИ ПОДРАЧЈА ВО КОИ ОБВРЗНИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ СЕ ОСЛОБОДУВААТ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК ВО 1991 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се определуваат ридско-планински и погранични подрачја во кои обврзниците од земјоделска дејност се ослободуваат од плаќање на данок во 1991 година

Член 2

Како ридско-планински и погранични подрачја од член 1 на оваа одлука се сметаат и тоа:

1 ВО ОПШТИНА БЕРОВО

Ред бр.	ридско-планински	погранични подрачја
1	Митрашинци	Двориште
2	Двориште	
3	Панчарево	

2 ВО ОПШТИНА БИТОЛА

Ред бр.	ридско-планински	погранични подрачја
1.	Балдовенци	Барешани
2.	Брник	Брод
3	Брод	Велесело
4.	Будимирци	Гермијан
5	Велесело	Гнесотино
6	Врањевци	
7	Гнилеш	Добревени
8	Гопеш	Драгош
9	Г Орахово	Жабени
10.	Градешница	Живојно
11	Грнушта	Злокуќани
12	Грумази	Канино
13.	Добровени	Кишава
14	Д. Орехово	Кременица
15.	Древени	Лажец
16	Злокуќани	Мецитлија
17	Зовиќ	Оптичари
18.	Живојно	Острец
19.	Ивени	Петалино
20	Маково	Полог
21	Маловиште	Породин
22	Магленци	Скочивир
23	Метимир	Сливница
24	Моино	Совиќ
25	Нижеполе	Средно Егри
26	Облаково	
27	Орле	
28.	Острец	
29	Паралово	
30.	Полог	
31	Гопеш	
32.	Скочивир	
33.	Сливница	
34.	Снегово	
35.	Совиќ	
36.	Старовина	
37.	Старо Змирнево	
38.	Стрежево	
39.	Тепавци	
40.	Црничани	
41.	Арматуш	
42.	Братин Дол	
43.	Магарево	
44.	Свиниште	
45	Црноец	
46	Гермијан	

3 ВО ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

Ред бр.	ридско-планински	погранични подрачја
1	Барбарес	
2.	Бенче	
3.	Битово	
4.	Ботушје	
5.	Брезница	
6.	Брест	
7.	Волче	
8.	Заград	
9.	Звечан	
10.	Косово	
11.	Крушје	
12.	Лупиште	
13.	Г. Рамне	
14.	Растеш	
15.	Сушица	
16.	Тажево	
17.	Томино село	
18.	Требовље	

4 ВО ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Ред бр.	ридско-планински	погранични подрачја
1.	Вејсели	Башибос
2.	Прстен	Булунтули
3	Башибос	
4.	Кочули	
5.	Бајрамбос	
6.	Башали	
7.	Плавуш	
8.	Баракли	
9.	Гунели	
10	Аризли	
11.	Казандол	

5 ВО ОПШТИНА ВИНИЦА

Ред бр.	ридско-планински	погранични подрачја
1	Драгобраште	
2	Пекљани	
3	Крушево	
4.	Трсино	
5.	Лаќи	
6	Калиманци	
7	Грљани	
8	Виничка Кршла	
9.	Градец	

6 ВО ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Ред бр.	ридско-планински	погранични подрачја
1	Гопчели	
2	Сермени	
3.	Чаушли	Куртамазли
4	Петрово	Гопчели
5	Џумабос	Николиќ
6.	Дурутли	
7	Себендекли	Органџали
8.	Куртамазли	Сремнин
9.	Органџали	Себендекли
10.	Хума	Дурутли
11.	Конско	Кованци
12	Габрово	

7. ВО ОПШТИНА ГОСТИВАР

Ред. бр.	ридско-планински	погранични подрачја
1.	Аџиевци	Аџиевци
2.	Беличица	Битуше
3.	Бибај	Велебрдо
4.	Битуше	Присојница
5	Богдево	Бибај
6.	Бродец	Бродец
7	Велебрдо	Врбјане
8.	Видуше	Врбен
9.	Врбен	Греќај
10.	Врбјани	Жужње
11.	Галичник	Ничпур
12	Сушица	Тресонче
13.	Горјане	Трново
14.	Горно Гоновица	Кафа
15.	Долно Јеловце	Тануше
16.	Дуф	Требиште
17.	Гурѓовиште	Несторово
18.	Ж. Река	Рибница
19.	Жировница	Јанче
20.	Жужње	Страјане
21.	Калиште	Сушица
22.	Кичиница	Сретково
23.	Корито	
24.	Кракорница	

1	2	3
25.	Куново	
26.	Лазарополе	
27.	Леуново	
28.	Ломница	
29.	Маврово	
30.	Митрови Крсти	
31.	Нистрово	
32.	Ничпур	
33.	Никифорово	
34.	Ново Село	
35.	Оркуше	
36.	Падалиште	
37.	Печково	
38.	Присојница	
39.	Рибница	
40.	Ростуша	
41.	Сенце	
42.	Симница	
43.	Србиново	
44.	Сретково	
45.	Тануше	
46.	Требиште	
47.	Трново	
48.	Страјане	
49.	Кафа	
50.	Церово	
51.	Ново Село	

8 ВО ОПШТИНАТА ДЕБАР

Ред. бр.	ридско-планински	погранични подрачја
1.	Коцацки	
2.	К Елевци	
3.	Татар	Брештани
4.	Г Косоврасти	Долгаш
5.	Броштица	Житинени
6.	Брештани	
7.	Долгаш	М Папрадник
8.	Житинени	Отишани
9.	Отишани	Горенци
10.	Цепиште	
11.	Праленик	Праленик
12.	Осолница	Сушица
13.	Д. Косоврасти	Хаме
14.	Бајрамовци	Д. Косоврасти
15.	Д. Мелничани	Бајрамовци
16.	Г Мелничани	Рајчица
17.	Могорче	Цепиште
18.	Евла	
19.	Новак	
20.	Пареши	
21.	Осој	

9 ВО ОПШТИНАТА ДЕЛЧЕВО

Ред. бр.	ридско-планински	погранични подрачја
1.	Чифлик	Ветрен
2.	Бигла	
3.	Ветрен	Вратиславци
4.	Киселица	
5.	Вратиславци	Киселица
6.	Драмче	Селник
7.	Дулица	Стамор
8.	Косевица	Истевник
9.	Костин Дол	К. Дабје
10.	Моштица	Луковица
11.	Разловци	Косевица
12.	Саса	Моштица
13.	Селник	Полето
14.	Тодоровци	Саса
15.	Косово Дабје	

10. ВО ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР

Ред. бр.	ридско-планински	погранични подрачја
1.	Базерник	
2.	Боиште	
3.	Брезово	
4.	Вирово	
5.	Големо Илино	
6.	Доленци	
7.	Железнец	
8.	Зашле	
9.	Лесково	
10.	Мало Илино	
11.	Расово	
12.	Смилево	
13.	Церово	

11 ВО ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ

Ред. бр.	ридско-планински	погранични подрачја
1.	Бојанчиште	Бојанчиште
2.	Бохула	Мајдан
3.	Галиште	Мрежичко
4.	Грбовец	Радња
5.	Горниково	Бохула
6.	Горна и Долна Бошава	Рожден
7.	Добротино	
8.	Драгожел	
9.	Мрежичко	
10.	Кошани	
11.	Конопиште	
12.	Клиново	
13.	Куманичево	
14.	Крњев	
15.	Мрзев Ораовци	
16.	Драдња	
17.	Бегниште	
18.	Праведник	
19.	Рожден	
20.	Радња	
21.	Кесендре	
22.	Сирогово	
23.	Фариш	
24.	Чемерско	
25.	Шешково	

12 ВО ОПШТИНАТА КИЧЕВО

Ред. бр.	ридско-планински	погранични подрачја
1.	Длапкин Дол	
2.	Лавчани	
3.	Јаворец	
4.	Горно и Долно Добреноец	
5.	Белица	
6.	Козица	
7.	Јудово	
8.	Велмевци	
9.	Кладник	
10.	Кленоец	
11.	Душегубица	
12.	Зајаско Речани	
13.	Бачишта	
14.	Лешница	
15.	Ехловец	
16.	Туин	
17.	Ново Село	
18.	Прострање	
19.	Папрадиште	
20.	Попоец	
21.	Иванчишта	
22.	Тајмиште	
23.	Светорача	

1	2	3
24	Рабетино	
25	Дупјани	
26	Козичино	
27	Бериково	
28	Патеец	
29	Цер	
30	Видрани	
31	Букојчани	
32	Кнежино	
33	Мало и Големо Црско	
34	Извор	
35	Малкосец	

13 ВО ОПШТИНАТА КОЧАНИ

Ред бр.	ридско-планински	погранични подрачја
------------	------------------	---------------------

1	Рајчани	Цера
2	Пантелеј	
3	Нивичани	
4	Безиково	
5	Пресека	
6	Цера	
7	Глововица	
8	Ново Село	
9	Небојани	
10	Костин Дол	
11	Полаки	
12	Речани	
13	Вранинци	
14	Јастребник	
15	Горно Градче	
16	Припор	
17	Црвена Нива	
18	Лешки	

14 ВО ОПШТИНАТА КРАТОВО

Ред бр.	ридско-планински	погранични подрачја
------------	------------------	---------------------

1	Горно Кратово	
2	Куново	
3	Кнежево	
4	Којково	
5	Каврак	
6	Нежилово	
7	Емирица	
8	Луково	
9	Мушково	
10	Близанци	

15 ВО ОПШТИНАТА КРИВА ПАЛАНКА

Ред. бр.	ридско-планински	погранични подрачја
-------------	------------------	---------------------

1.	Баштево	К Дол
2.	Борово	Г. Црцорија
3.	БАЕ	М. Црцорија
4.	Варовиште	Трново
5.	Герман	Узем
6.	Градец	Кркља
7.	Гулинци	Костур
8.	Голема Црцорија	Луке
9.	Дубровница	Дубровница
10.	Дрење	Подржикоњ
11.	Дурачка Река	Осиче
12.	Дренак	Киселица
13.	Жидилово	Варовиште
14.	Криви Камен	БАС
15.	Крстов Дол	Станци

1	2	3
16	Киселица	
17.	Кошари	
18	Луке	
19.	Лозаново	
20.	Метежево	
21	Мала Црцорија	
22.	Нерав	
23.	Огут	
24	Осиче	
25.	Палиште	
26	Подржикоњ	
27	Станча	
28.	Трново	
29	Узем	
30.	Кркља	
31.	Костур	
32.	Станци	
33.	Мартиница	
34.	Конопница	

16 ВО ОПШТИНАТА КРУШЕВО

Ред бр.	ридско-планински	погранични подрачја
------------	------------------	---------------------

1	Арилево	
2	Бирино	
3.	Белушино	
4	Г Дивјаци	
5	Д Дивјаци	
6	Кочишта	
7	Крушево	
8	Норово	
9	Острилци	
10.	Пуста Река	
11	Растојца	
12	Селце	

17 ВО ОПШТИНАТА КУМАНОВО

Ред. бр.	ридско-планински	погранични подрачја
-------------	------------------	---------------------

1	Алгуња	
2.	Алашавце	
3	Алинце	
4	Арбанашко	
5.	Брешко	
6.	Буковљање	
7	Бељаковце	
8	Белановце	
9	Враготурце	
10.	Врачевце	
11	Глажња	
12.	Гошинце	
13	Драгоманце	
14	Длабочица	
15	Дејловце	
16.	Дренок	
17	Добрача	
18	Думановце	
19	Жегљане	
20.	Жељувино	
21.	Живење	
22.	Злокуќане	
23.	Извор	
24.	Конице	
25.	Карловце	
26.	Кокино	
27.	Канарево	
28.	Колицко	
29.	Маглинце	

1	2	3
30	Малотино	
31.	Макреш	
32.	Мургаш	
33.	Осиче	
34.	Орах	
35.	Облавце	
36.	Пелинце	
37.	Пузаљка	
38	Пезово	
39.	Рамно	
40.	Ругинце	
41.	Рнковце	
42.	Руница	
43.	Страновец	
44.	Степанце	
45.	Стража	
46.	Стрима	
47.	Сушево	
48.	Цветишница	
49.	Цвиланце	

18. ВО ОПШТИНАТА НЕГОТИНО

Ред. бр.	ридско-планински	погранични подрачја
1.	Челевец	
2.	Иберли	
3.	Кршарка	
4.	Калањevo	
5.	Липа	
6.	Брусник	
7.	Страмашево	
8.	Драчевица	
9.	Пештерница	
10	Барово	
11	Дрен	
12	Копришница	
13.	Бесвица	

19. ВО ОПШТИНАТА ОХРИД

Ред. бр	ридско-планински	погранични подрачја
1	Љубаништа	
2.	Трпејца	
3.	Елшани	
4.	Пештани	
5.	Арбиново	
6.	Брежани	
7.	Врбјани	
8.	Завој	
9.	Куратица	
10.	Лактиње	
11.	Годивје	
12.	Мраморец	
13.	Речица	
14.	Сирула со Расино	
15.	Свиништа	
16.	Скроботно	
17.	Песочани	
18.	Плаке	
19.	Турје	
20.	Сливово	
21.	Опејнца	
22.	Црвена Вода	
23.	Коњско со Шипокно	
24.	Велестово	
25.	Рамне	
26.	Слатино	
27.	Ботун	

20 ВО ОПШТИНАТА ПРИЛЕП

Ред. бр.	ридско-планински	погранични подрачја
1	Витолишта	
2.	Врпско	
3	Живово	
4	Бошишта	
5.	Манастир	
6	Палчиште	
7.	Дуње	
8.	Пештани	
9	Вепрочани	
10.	Гутјаково	
11	Кокре	
12.	Чаниште	
13	Кореница	
14.	Кален	
15	Тројаци	
16	Царевик	
17	Дрен	
18.	Смолени	
19.	Г. Радобил	
20.	М. Радобил	
21.	Ракле	
22	Топлица	
23	Никодин	
24.	Беловодица	
25.	Крстец	
26.	Леништа	
27.	Ореовец	
28	Плетвар	
29.	Присад	
30.	Дабница	
31	М. Рувци	
32	Волково	
33.	Прилепец	
34	Штавица	
35.	Бонче	
36.	Лопатица	
37.	Крушевица	

21 ВО ОПШТИНАТА ПРОБИШТИП

Ред. бр.	ридско-планински	погранични подрачја
1.	Гризилевци	
2.	Долно Барбареве	
3.	Зелени Град	
4.	Јаниште	
5	Лесново	
6	Горно Барбареве	
7	Горно Стубол	
8	Шталковица	

22. ВО ОПШТИНАТА РАДОВИШ

Ред. бр.	ридско-планински	погранични подрачја
1.	Г Липовик	
2	Папавница	
3.	Загорци	
4.	Скоруша	
5	Гаевран	
6	Држанци	
7.	Ново Село	
8.	Шаинташ	
9.	Козбунар	
10.	Шипковица	
11.	Али Коч	
12.	Коџалија	
13.	Супурге	
14.	Прналија	
15.	Калаузлија	
16.	Негреновци	
17.	Штурово	

23. ВО ОПШТИНАТА РЕСЕН

Ред. бр.	ридско-планински	погранични подрачја
1.	Кривени	Брајчино
2.	Лева Река	Д. Дупени
3.	Крушје	Арвати
4.	Петрино	Коњско
5.	Шурленци	Лескоец
6.	Отешево	Стење
7.	Лескоец	Отешево
8.	Стење	
9.	Коњско	
10.	Курбиново	
11.	Арвати	
12.	Долно Дупени	
13.	Брајчино	

24 ВО ОПШТИНАТА СВЕТИ НИКОЛЕ

Ред. бр.	ридско-планински	погранични подрачја
1.	Гузумелци	
2.	Сопот	
3.	Преот	
4.	Малино	
5.	Алакинце	
6.	Стаевци	
7.	Павлешенци	
8.	Долно и Горно Гуѓанце	
9.	Орел	
10.	Немањица	
11.	Бориловци	
12.	Мездра	
13.	Мелино	
14.	Горобинци	
15.	Кнежје	
16.	Ранчевци	
17.	Мечкуевци	
18.	Амзабегово	
19.	Трстеник	
20.	Крушица	
21.	Строиманци	
22.	Макреш	
23.	Патетино	
24.	Арбасанци	
25.	Стануловци	
26.	Богословец	
27.	Кишино	
28.	Бекирлија	

25. ВО ОПШТИНАТА СКОПЈЕ

Ред. бр.	ридско-планински	погранични подрачја
1.	Алдинци	
2.	Батинци	
3.	Борово	
4.	Вражале	
5.	Вртекица	
6.	Гумалево	
7.	Горно Количани	
8.	Говрлево	
9.	Горно Соње	
10.	Долно Количани	
11.	Драчевица	
12.	Држилово	
13.	Дејковец	
14.	Добрино	
15.	Долно Соње	
16.	Добри Дол	
17.	Елово	
18.	Јаболци	
19.	Калдирец	
20.	Маркова Сушица	

1	2	3
21.	Маличиште	
22.	Нова Брезница	
23.	Осинчани	
24.	Пакошево	
25.	Палиград	
26.	Патишка Река	
27.	Пагаруша	
28.	Ракотинци	
29.	Рамни Габер	
30.	Сопиште	
31.	Смесница	
32.	Страхојадица	
33.	Тисовица	
34.	Умово	
35.	Цветово	
36.	Црн Врв	
37.	Црвена Вода	
38.	Чифлик	
39.	Водно	
40.	Радушпа	
41.	Бањане	
42.	Брест	
43.	Горњане	
44.	Љуботен	
45.	Љубанци	
46.	Блаце	
47.	Танушевци	
48.	Чучер	
49.	Ајватовци	
50.	Бадар	
51.	Кат. Брезница	
52.	Булачани	
53.	Дивје	
54.	Долно Коњари	
55.	Горно Коњари	
56.	Градманци	
57.	Грушино	
58.	Текија	
59.	Кат. Сушица	
60.	Средно Коњари	
61.	Раштак	
62.	Кожле	
63.	Летевци	
64.	Мојанци	
65.	Орланци	
66.	Кат. Блаце	
67.	Арнакија	
68.	Бојане	
69.	Буковик	
70.	Чајлане	
71.	Долно Свиларе	
72.	Глумово	
73.	Нерези	
74.	Горно Свиларе	
75.	Грчец	
76.	Кондово	
77.	Копаница	
78.	Крушопек	
79.	Кучково	
80.	Матка	
81.	Никиштани	
82.	Семениште	
83.	Рашче	
84.	Ласкарци	
85.	Паничари	
86.	Раовик	
87.	Жданец	
88.	Козле	
89.	Дворце	
90.	Грачани	

26 ВО ОПШТИНАТА СТРУГА

Ред бр.	ридско-планински	погранични подрачја
1.	Ѓжаново	Буринец
2.	Безово	Вишни
3.	Богојци	Дренок
4.	Боровец	Лакајца
5.	Брчево	Луково
6.	Вишни	
7.	Глобочица	Мали Влај
8.	Горна Белица	Модрич
9.	Тоска	Бороец
10.	Дренок	Безово
11.	Збажди	Јабланица
12.	Јабланица	Радожда
13.	Лакајца	Мислодежде
14.	Локов	Октиси
15.	Мали Влај	Ташмаруниште
16.	Мислодежда	Шум
17.	Модрич	Д. Нерези
18.	Нерези	Пискупштина
19.	Октиси	Брчево
20.	Пискупштина	Нерези
21.	Поум	
22.	Присовјани	
23.	Радожда	
24.	Селце	
25.	Буринец	
26.	Ташмаруништа	
27.	Горно Татеши	
28.	Долно Татеши	
29.	Луково	

27 ВО ОПШТИНАТА СТРУМИЦА

Ред. бр.	ридско-планински	погранични подрачја
1.	Владивци	Бодолес
2.	Дукатино	Ново Коњарево
3.	Едрениково	Стиник
4.	Радичево	Дорлобос
5.	Самоилово	Мемешли
6.	Свидовица	Смолари
7.	Седларци	Свидовица
8.	Супчево	Старо Коњарево
9.	Барбарево	Барбарево
10.	Белотино	Орманли
11.	Варварица	Дражево
12.	Висока Маала	Иловица
13.	Дорломбос	Штука
14.	Дражево	
15.	Костурино	
16.	Мемешли	
17.	Нивичино	
18.	Ново Коњарево	
19.	Попчево	
20.	Раборци	
21.	Рич	
22.	Смолари	
23.	Старо Коњарево	
24.	Орманли	
25.	Три Води	
26.	Требичино	
27.	Стиник	
28.	Бојково	

28. ВО ОПШТИНАТА ТЕТОВО

Ред. бр.	ридско-планински	погранични подрачја
1.	Блаце	
2.	Бозовце	
3.	Брезно	
4.	Бродец	
5.	Варвара	
6.	Вејце	
7.	Вешала	

1	2	3
8.	Гајре	
9.	П. Лешница	
10.	Горно Палниште	
11.	Гургурница	
12.	Добарце	
13.	Гермо	
14.	Јажинце	
15.	Јадоарце	
16.	Јеловјане	
17.	Јелошник	
18.	Копачин Дол	
19.	Ларце	
20.	Лисец	
21.	Луковица	
22.	Мерово	
23.	Ново Село I	
24.	Ново Село II	
25.	Новаке	
26.	Отуње	
27.	Првце	
28.	Раковец	
29.	Рогачево	
30.	Рогле	
31.	Седларево	
32.	Селце	
33.	Селце-Кеч	
34.	Сетоле	
35.	Старо Село	
36.	Урвич	
37.	Церово	
38.	Шипковица	

29 ВО ОПШТИНАТА ТИТОВ ВЕЛЕС

Ред. бр.	ридско-планински	погранични подрачја
1.	Белештевица	
2.	Бистрица	
3.	Богомила	
4.	Владиловци	
5.	Ветерско	
6.	Габровник	
7.	Горно Врановци	
8.	Горно Јаболчиште	
9.	Долно Јаболчиште	
10.	Дреново	
11.	Грчиште	
12.	Двориште	
13.	Капиново	
14.	Крива Круша	
15.	Крино	
16.	Крушје	
17.	Карабуниште	
18.	Крајници	
19.	Куридере	
20.	Мокрени	
21.	Нижилово	
22.	Ново село — Чашка	
23.	Ореов Дол	
24.	Ореше	
25.	Папрадиште	
26.	Плевање	
27.	Попадија	
28.	Поменово	
29.	Подлес	
30.	Рудник	
31.	Рлевци	
32.	Свеќани	
33.	Степанци	
34.	Скачинци	
35.	Слп	
36.	Смилоци	
37.	Согле	
38.	Теово	
39.	Џидимирци	
40.	Црешњево	

30. ВО ОПШТИНАТА ШТИП

Ред. бр.	ридско-планински	погранични подрачја
1	Брест	
2	Вртешка	
3	Голем Габер	
4	Горачино	
5	Ебеплија	
6	Калаузлија	
7	Кучица	
8	Кучилат	
9	Каланетровци	
10	Кепекчелија	
11	Кошево	
12	Курфулија	
13	Мал Габер	
14	Мичак	
15	Муратлија	
16	Никоман	
17	Ново Село (Лаковичко)	
18	Оџалија	
19	Паркалија	
20	Почивало	
21	Припечани	
22	Руљак	
23	Тантарци	
24	Шопур	
25	Шашаварлија	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23-1168/1
30 мај 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р

419.

Врз основа на член 99 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ број 15/89, 26/89, 28/82, 13/86, 22/88, 7/89, 10/90 и 11/91) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 38/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ПРИ РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОРНИТЕ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА

1 Се дава согласност на Одлуката за определување на висината и начинот на плаќање на надоместоците за употреба на јавните патишта што се плаќаат при регистрација на моторните и приклучни возила, донесена на седницата на Собранието на Републиката СИЗ за патишта, одржана на 8. V. 1991 година.

2 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Број 23-979/1
30 мај 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев с. р.

420.

Врз основа на член 72, став 3 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр 12/ 87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 46/89, 4/90, 47/90 и 21/91) и член 45 од Законот за Владата на Социјалистичка Република Македонија („Сл. весник на СРМ“ бр 38/90), Владата на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕФИЦИТАРНИ ПРОИЗВОДИ ОДНОСНО ДЕФИЦИТАРНИ УСЛУГИ ВО МАЛОТО СТОПАНСТВО КОИ СЕ ОСЛОБОДУВААТ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК ВО 1991 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се определуваат дефицитарните производи односно дефицитарните услуги во малото стопанство кои се ослободуваат од плаќање на данок од вршење на стопанска дејност за 1991 година, посебно по општини

Член 2

Дефицитарните производи односно дефицитарните услуги во малото стопанство од член 1 на оваа одлука спаѓаат во следниве дејности и тоа

1 Во Општината Берово
— самарциска, калајциска, грнчарска, потковачка и воденичарска дејност

2 Во Општината Битола
— самарциска, калајциска, трукерајска, поправка на чадори, пушкарска изработка на клинци, сарачка, плетење на мрежи, јагарска, јорганциска, длаборезачка-рачно, козуварска, налбатска, свочарска и воденичарска-поточарска дејност

3 Во Општината Брод Македонски
— абациска, влачарска на вода, воденичарска-поточарска, налбатска, самарциска, ковачка и превозничка дејност со запрежни возила

4 Во Општината Валандово
— абациска, волно-влачарска, грнчарска, јагарска, калајциска, качарска, налбатска, самарциска и сарачка дејност

5 Во Општината Винаца
— самарциска, грнчарска и јагарска дејност

6 Во Општината Гевгелија
— самарциска, калајциска, сарачка, длаборезачка-рачно, воденичарска — поточарска, потковачка и налбатска дејност.

7 Во Општината Гостивар
— самарциска, калајциска, сарачка, длаборезачка — рачно, воденичарска — поточарска, потковачка и налбатска дејност

8 Во Општината Дебар
— самарциска, чистачи на чевли, оптичарска, воденичарска, превозничка со запрежни коли и плетачка дејност

9 Во Општината Делчево
— арабациска, волно-влачарска, јагарска, качарска, налбатска, воденичарска и самарциска дејност.

10 Во Општината Д. Хиџар
— калајциска, самарциска, поправка на пушки, поправка на чадори

11 Во Општината Кавадарци
— волно-влачарска, грнчарска, качарска, налбатска, самарциска, кондурациска-крпачка и сарачка дејност

12 Во Општината Кичево
— самарциска, чистачи на чевли, носачи со рачна колитичка, воденичарска, поточарска и шеќердиска дејност.

13. Во Општината Кочани
— самарциска, налбатска, арабациска, ковачка, колароковачка, калајциска, улични мерачи на вага, волно-влачарска, крпачи на чевли, рачно сечење на дрва, изработка на метли, услужно-фурнациска, бојадиска, качарска, јагарска, налбатска и воденичарско-поточарска дејност.

14. Во Општината Кратово
— самарциска, калајциска, сарачка, длаборезачка

ка-рачно, воденичарска, поточарска, потковачка и налбатска дејност:

15 Во Општината Крива Паланка

— абадиска, воденичарска, волно-влачарска, ко-
жуварска, грнчарска, јажарска, калајдиска, качарска,
налбатска и самардиска дејност

16. Во Општината Крушево

— бојајска, калајдиска, самардиска, поправка
на пушки, поправка на чадори, волновлачарска, на
вода и воденичарска-поточарска и налбатска дејност

17 Во Општината Куманово

— налбатска, самардиска, коларска, волно-вла-
чарска, калајдиска, воденичарска, грнчарска и по-
правка на армоники

18 Во Општината Неготино

— самардиска, калајдиска, сарачка, длаборезач-
ка-рачно, воденичарска поточарска, потковачка и нал-
батска дејност

19. Во Општината Охрид

— изработка на предмети од глина, коадин и
други минерали со мотиви од Охрид и Охридско
подрачје, грнчарска, острачка, изработка на потко-
вици и клинџи, острачка, коларска, изработка на ор-
топедски обувки, медарска, потковичарска, поправка
на музички инструменти, изработка на уметнички
мозаици од дрво, интарзија и длаборез, самардиска,
чистачи на чевли, носачи (амали), воденичарска-по-
точарска, абадиска, пипердиска, волновлачарска деј-
ност

20 Во Општината Прилеп

— грнчарска, самардиска, налбатска, гајдајска,
носачи, чистачи на чевли, јажарска, сарачка и ко-
вачка дејност

21 Во Општината Пробиштип

— самардиска, калајдиска, сарачка, длаборезач-
ка — рачно, воденичарска — поточарска, потковачка,
налбатска, грнчарска, волновлачарска и бојајска
дејност

22 Во Општината Радовиш

— самардиска, калајдиска, сарачка, длаборезач-
ка — рачно воденичарска-поточарска, потковачка
и налбатска дејност

23 Во Општината Ресен

— налбатска, опинчарска, самардиска, трукерај-
ска, поправка на пушки, сарачка, јоргандиска, грн-
чарска и качарска дејност

24. Во Општината Свети Николе

— коларска, кожуварска, качарска, воденичарска
— поточарска, налбатска, јажарска и шапкарска деј-
ност

25. Во Општините Скопје

— абадиска, волно-влачарска, грнчарска, јажар-
ска, калајдиска, качарска, дрвостругарска, налбатска
и самардиска дејност

26. Во Општината Струга

— абадиска, волновлачарска, калајдиска, ковачка,
самардиска и сарачка дејност.

27. Во Општината Струмица

— самардиска, грнчарска, калајдиска, волновла-
чарска, бојајска, воденичарска — поточарска, чев-
ларска, крпачка, чистачи на чевли и рачно сечење
на дрва.

28. Во Општината Тетово

— самардиска, калајдиска, сарачка, длаборезач-
ка — рачно, воденичарска — поточарска, потковач-
ка и налбатска.

29. Во Општината Титов Велес

— самардиска, чевларска — крпачка, грнчарска,
налбатска, јажарска и калајдиска дејност.

30. Во Општината Штип

— коларска (арабајска), налбатска, јажарска,
ковачка, калајдиска, кожуварска, опинчарска, ули-
чни мерачи на вага, крпачи на чевли, казанџиска, са-
рачка, шапкарска и воденичарска-поточарска деј-
ност.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија“

Бро. 231167/1

30 мај 1991 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р

421

Врз основа на член 77 од Законот за шумите
(„Службен весник на СРМ“ бр 20/74, 15/86, 51/88 и
20/90), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достојанство донесува

ЦЕНОВНИК ЗА ШТЕТИ НА ШУМИТЕ

I

Според овој ценовник се определува висината на
надоместокот за штети на шума настанати со сеча
или оштетување на стебла противправно присвојува-
ње на (соборено) паднато прекршено или навалено
стебло, оштетување или уништување на природен
подмладок или садници во шума, на шумски зем-
јишта и голеини и противправно присвојување на спо-
редни шумски производи (шумско семе и плодови,
лековити растенија, пасење, желедање, брстење и
др.).

II

За противправно исечено стебло односно за про-
тивправно присвојување на (соборено) паднато, пре-
кршено или навалено стебло или дел од стебло, ви-
сината на надоместокот на штетата се одредува:

1. За техничко обло дрво

Ред. бр.	Вид на дрво	Висина на надомес- токот за штета за 1 м ³ /дин
1. Орев		15.000,00
2. Јасен, јавор, брест, диви овошки		12.500,00
3. Даб		9.000,00
4. Бука, багрем, костен		6.000,00
5. Останати тврди лисјари		7.250,00
6. Меки лисјари		7.250,00
7. Црн бор, бел бор, молика		10.000,00
8. Смрча, ела		12.500,00
9. Останати четинари		10.500,00

2. За огревно дрво

Висина на штета за 1 м³/динари

Ред. бр.	Вид на дрво	За дрво од стебло без тех- ничка дрвна маса	За дрво од стебло со техничка дрвна маса
1. Даб, бука и костен		4.500,00	6.600,00
2. Останати тврди лисјари		3.000,00	5.400,00
3. Меки лисјари		2.700,00	4.500,00
4. Четинари		3.000,00	4.500,00
5. Пенушки и ветки под 7 см.		3.000,00	

Под техничко обло дрво, во смисла на овој ценовник се подразбираат делови од обло дрво со должина над 1 м од кои најмалку 30% може да се употребат за пилањско производство или за други технички цели, како и ситно, техничко дрво кое може да се употреби за колци за лозја, ластегарки, стожери, стапови, држалки, летви, прачки за кошници, метли, огради и слично

Под огревно дрво, во смисла на овој ценовник се подразбира дрво за хемиско искористување и за огрев.

Износите утврдени во табелите 1 и 2 ќе се зголемат за 50% ако стеблото:

— потекнува од шума прогласена за заштитна шума или за шума со посебна намена (национални паркови, шумски резервати и сл),

— е од издвоена семенска состојина или оставена за семењак,

— е од вид на дрво чија сеча е забранета или ограничена;

— има граничен знак или знак за поделба на шумата,

— е од шума во која со шумскостопанска основа односно програмата за унапредување на шумите не е предвидена сеча;

— потекнува од природен подмладок во млади шуми (високи шуми до 20 години возраст, ниски шуми до 10 години),

Износите утврдени во табелите 1 и 2 ќе се зголемат за 10% ако стеблото е од шумска култура односно подигнато по вештачки пат

III

За бесправно сечење на млади стебла од четинарски видови дрвја (новогодишни елки и сл) висината на штетата се утврдува во износ од 1.200,00 динари за едно стебло

IV

За противправно присвојување на суви и навалени стебла или делови чија употребна вредност е намалена, односно за оштетување на стебло со лупење на кората подбелување, превртување, кастрење на гранки, засечување, вадење на смола и сл. висината на штетата се утврдува според износите од дел II намалени за 30%

Ако оштетувањето на стеблото е од таков степен што непосредно му претстои сушење или тоа е уништено, висината на штетата се утврдува според износите во дел II.

V

Ако противправно исеченото стебло, односно присвоеното исечено дрво прекршено или навалено стебло или дел од стебло е обработено во сортименти (делкано, цепкано и сл) и притоа мерено како нето дрвна маса во различни мерки (парчиња и сл.) висината на надоместокот на штета се утврдува на тој начин што претходно сортиментите се претвораат во м3 обловина според следните фактори за пресметување:

Ред бр	Вид на производот	Единечна мера	Фактор
1.	Цепена граѓа од четинари и бука	1 м3	3,33
2.	Цепена граѓа од даб	1 м3	5,00
3.	Делкана граѓа	1 м3	1,67
4.	Огревно дрво	1 м3	0,65
5.	Симли и шиндрии	1 парче	0,0017
6.	Стапови	1 парче	0,00085
7.	Колци за лозја	1 парче	0,0033
8.	Колци за овошски	1 парче	0,0071
9.	Рачки	1 парче	0,0033
10.	Думени	1 сноп	0,010
11.	Прачки	1 сноп	0,01
12.	Обрачи	1 парче	0,0014

VI

Висината на надоместокот на штета на противправно оштетување или уништување на природен подмладок и садници во шуми и на шумско земјиште се утврдува:

Ред бр	Вид на дрво	Висина на штета на 1 сад. дин.			
		1 год	2 год	3 год	Преку 3 год.
1	Багрем, гледич, диви овошски	12,00	14,00	20,00	30,00
2	Јавор, див костен, црница, јасен, брест	14,00	20,00	22,00	22,00
3	Орев, питом костен	22,00	30,00	36,00	200,00
4	Останати тврди лисјари	12,00	12,00	14,00	30,00
5	Липа, бреза ела, домашна топола	12,00	14,00	20,00	36,00
6	Останати мекки лисјари	8,00	12,00	14,00	22,00
7	Црн бор, бел бор, молика	20,00	22,00	30,00	44,00
8	Смрча и ела	22,00	32,00	44,00	44,00
9	Егзоти од четинари	30,00	36,00	44,00	60,00
10	Останати четинари	20,00	22,00	30,00	44,00

Износите утврдени во табелата се зголемуваат за 50% ако садниците се пресадувани (школувани) а ако се од калемен орев се зголемуваат за 10 пати

VII

За противправно присвојување на споредни шумски производи, висината на надоместокот на штетите се утврдува

Ред бр	Шумски производ	Единечна мера	Висина на штета во динари
1	Шумско семе од четинари во шишарки		
—	Црн бор, смрча, ела	1 кг.	20,00
—	бел бор и молика	1 кг.	22,00
—	ариш	1 кг.	30,00
—	останати четинари	1 кг.	4,00
2	Шумско семе од лисјари		
—	даб, цер, бука	1 кг	22,00
—	липа, багрем, гледич	1 кг.	44,00
—	јасен, брест, бреза, ела и останати видови	1 кг	66,00
3	Шумски плодови		
—	орев, бадем, лешник	1 кг.	120,00
—	костен питом	1 кг.	100,00
4	Лековити растенија		
—	цвет од црн и бел слез	1 кг.	160,00
—	цвет од љубичица	1 кг.	200,00
—	цвет од липа	1 кг.	80,00
—	цвет од останати видови	1 кг	30,00
—	лист од лудо растение (беладона)	1 кг.	14,00
—	лист од орев и костен	1 кг.	14,00
—	лист од бутин (дигиталис)	1 кг.	22,00
—	останати видови лист	1 кг.	14,00
—	стебло од мечкино грозје	1 кг.	120,00
—	стебло од шарпланински чај	1 кг.	340,00
—	стебло од останати видови	1 кг.	14,00
—	корен од див чемер (генициана)	1 кг.	80,00

— корен од останати видови	1 кг.	44,00
— тубера од салеп	1 кг.	140,00
— плод од боровинка	1 кг	160,00
— плод од други видови	1 кг.	24,00
— плод од сите видови	1 кг.	72,00
— мов	1 кг	72,00
5 Останати производи		
— боровина од посечени стебла и пенушки	1 кг	22,00
— смола	1 кг	80,00
— шумска трева	1 кг.	14,00
— ливадска трева	1 кг.	20,00
— лисна постилка	1 кг.	16,00
— печурки во свежа состојба	1 кг	200,00
— зеленика	1 м3	120,00
— лисник	1 м3	1 200,00
— шумски грумушки и трева	1 м3	72,00
6. Пасење, брстење и желедење во шума		
— овца, одлачено јагне, прасе грло		40,00
— коњ, мазга, магаре, говедо грло		200,00
— ждребе, теле и прле до 1 год. старост, свиња	грло	140,00
— коза, јаре	грло	1.000,00

Во шуми во кои со Законот за шумите е забрането пасење, брстење, желедење на добиток, односно во кои со шумскостопанската основа и програма за унапредување на шумите не се предвидува пасење, брстење, односно желедење, износот на надоместокот од точка 6 се зголемува за 50%.

VIII

При утврдување висината на надоместокот на штета настаната со противправно копачење на шуми или со чиста сеча на шуми освен висината на штетата пресметана според износите утврдени во табелите на овој ценовник, се пресметуваат и трошоците за пошумување на земјиштето и за воведување на шумски ред

IX

Ако противправно пресечено дрво или негов дел се одземе од сторителот на прекршокот, односно на кривичното дело, висината на надоместокот на штетата се пресметува според износите утврдени со овој ценовник намален за износот од остварената прометна вредност на пресеченото дрво односно неговите дел

X

Со денот на влегувањето во сила на овој ценовник престанува да важи Ценовникот за штети на шумите („Службен весник на СРМ“ бр. 26/90).

XI

Овој ценовник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

09-1372/1

25. мај 1991 година

Скопје

Министер,
за земјоделство, шумарство и
водостопанство,
д-р Иван Ангелов, с р

422

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 29 мај 1991 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ одредбите од Статутот на Јавното претпријатие „Македонијат“ во Скопје од 16 октомври 1989 година, усвоени од Работничкиот совет на Претпријатието

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник“ на СРМ“, и во означеното претпријатие на начин предвиден за објавување на општите акти

3. Уставниот суд на Македонија, со Решение У бр 282/90 од 24 април 1991 година, поведе постапка за оценување законитоста на одредбите од статутот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната спротивност со член 46 став 3 и 5 од Законот за претпријатијата

4. На седницата Судот утврди дека оспорениот статут е донесен со референдум на 16 октомври 1989 година и дека на 28 ноември 1989 година е доставен на согласност до Собранието на СР Македонија како негов основач. Судот, исто така, утврди дека забелешките на определени одредби од Статутот, дадени од Извршниот совет и од работните тела на Собранието на СР Македонија на 25 јануари и 23 февруари 1990 година, се вградени во Статутот од Работничкиот совет на 2 март 1990 година без претходно одлучување на работниците. Со Одлуката донесена од Собранието на СР Македонија на 22 март 1990 година е дадена согласност на одредбите од Статутот со кои си уредуваат прашања од посебен општествен интерес.

5. Согласно точката 7 од Амандманот XXVI на Уставот на СР Македонија со закон може, ако тоа го бара посебниот општествен интерес, да се уреди начинот на остварување на тој интерес во работењето на организациите на здружениот труд што вршат стопанска дејност кога тоа работење е незаменлив услов за животот и работата на граѓаните или за работата на другите организации на определено подрачје Согласно член 51 став 2 од Уставот со закон во согласност со Уставот, може да се овласти Собранието на СР Македонија да дава согласност на одредбите од статутот на организацијата на здружениот труд што врши дејност од посебен општествен интерес, кога тие одредби се од значење за остварување на посебниот општествен интерес во вршењето на тие дејности Според член 118 став 1 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр 15/80, 26/80 18/82, 13/86, 28/88, 27/89 и 10/90), на одредбите на статутот на организацијата за одржување на патишта кои се однесуваат на вршењето на дејностите од посебен општествен интерес, дава согласност Собранието на СР Македонија.

Според член 46 став 5 од Законот за претпријатијата („Службен лист на СФРЈ“ бр 77/88, 10/89, 46/90 и 61/90), работниците со референдум одлучуваат за статутот на општественото претпријатие, а согласно ставот 3 од истиот член на Законот, за сите прашања за кои одлуките се донесуваат со референдум мора да се обезбеди претходна расправа Според член 24-б од Законот одредбите на овој закон за претпријатијата во општествена сопственост сообразно се применуваат и на јавните претпријатија

Од изнесените уставни и законски одредби произлегува дека е право на работниците со референдум, а по претходна расправа, да одлучуваат за статутот на јавното претпријатие, а Собранието на СР Македонија е овластено да дава согласност на одредбите од статутот со кои се уредуваат прашања за остварување на посебниот општествен интерес. Притоа, според мислењето на Судот, доколку во постапката за давање согласност бидат ставени забелешки кои се однесуваат на потреба за доуредување или

поинакво уредување на односите во претпријатието, за нив мора да се обезбеди пропишаната постапка за донесување на статутот.

Со оглед на тоа што во Статутот Работничкиот совет вградил нови одредби без претходна расправа и одлучување од работниците, Судот утврди дека тие одредби од Статутот се во спротивност со член 46 став 3 и 5 од Законот за претпријатијата, поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У бр. 282/90
29 мај 1991 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
м-р **Јордан Арсов, с р**

ИСПРАВКИ

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Програмата за поттикнување на развојот на земјоделството во 1991 година („Службен весник на СРМ број 21/91) направена е грешка поради што се дава

ИСПРАВКА

на Програмата за поттикнување на развојот на земјоделството во 1991 година

— Во дел III точка 2 во насловот „Говедарство“ потточка д) во колоната 3 бројот „100“ треба да се замени со бројот „200“, а во колоната 4 бројот „3.000“ треба да се замени со бројот „6.000“.

Од Законодавно-правната
комисија на Собранието
на Република Македонија

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за општонародна одбрана („Службен весник на СРМ“ број 21/91) се направени грешки поради што се дава

ИСПРАВКА

на Законот за изменување и дополнување на Законот за општонародна одбрана

1. Во членот 27 наместо зборот „готовност“ треба да стои зборот „приправност“;
2. Во членот 65 став 2 по зборот „заедници“ наместо зборот „на“ треба да стои сврзникот „и“;
3. Во членот 92 по зборот „подрачје“ треба да се стават наводници, а зборот „Органот“ треба да започне со мала буква;
4. Во членот 105 став 1 по зборот „заштита“ треба да се стават наводници,
5. Во членот 112 зборот „известување“ треба да се замени со зборот „извршување“, а зборот „Утврдените“ треба да започне со мала буква и
6. Во членот 124 по зборовите „територијалната одбрана“ треба да се стават наводници

Од Законодавно-правната
комисија на Собранието
на Република Македонија

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА СИЗ ЗА ПАТИШТА

96.

Врз основа на член 99 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр 15/80, 26/80, 28/82, 13/86, 28/88, 7/89, 10/90 и 11/91), член 7 од Општествениот договор за изворите на средства за одржување, реконструкција и изградба на патиштата („Службен лист на СФРЈ“ бр 41/89) и член 18 од Статутот на Републиката СИЗ за патишта — Скопје, Собранието на РСИЗ за патишта, на седницата одржана на 8 V 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ПРИ РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОРНИТЕ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА

Член 1

За моторни и приклучни возила се плаќа надомест за употреба на патот (во натамошниот текст: надомест) за време од 12 месеци, според видот на возилото и тоа.

1. Патнички возила:

—	—	900 см3	135,00	дин
—	901	—	1350 см3	259,20 „
—	1351	—	1800 см3	383,40 „
—	1801	—	2500 см3	756,00 „
—	2501	—	3150 см3	1 128,60 „
—	3150	—	см3	1 501,20 „

1а. Патничките возила кои се преуредени за погон на плин, освен надоместокот од оваа точка, плаќаат надоместоци во износ од 317,20 дин., а такси-возилата + 904,50 динари.

2. Мотоцикли:

—	—	125 см3	47,30	дин.
—	126	—	250 см3	85,00 „
—	251	—	500 см3	110,70 „
—	501	—	1000 см3	159,30 „
—	1001	—	см3	194,40 „

3. Товарни возила

Камиони, камионети и комби возила со носивост:

—	—	10 KN (до	—	1,0 t)	345,60	дин
—	11	—	20 KN (1,1	—	2,0 t)	680,40 „
—	21	—	30 KN (2,1	—	3,0 t)	1.015,20 „
—	31	—	40 KN (3,1	—	4,0 t)	1.475,60 „
—	41	—	50 KN (4,1	—	5,0 t)	1.935,90 „
—	51	—	60 KN (5,1	—	6,0 t)	2.394,90 „
—	61	—	70 KN (6,1	—	7,0 t)	2.855,30 „
—	71	—	80 KN (7,1	—	8,0 t)	3.398,00 „
—	81	—	90 KN (8,1	—	9,0 t)	3.940,70 „
—	91	—	100 KN (9,1	—	10,0 t)	4.482,00 „
—	101	—	110 KN (10,1	—	11,0 t)	5.227,20 „
—	111	—	120 KN (11,0	—	12,0 t)	5.972,40 „
—	121	—	130 KN (12,1	—	13,0 t)	6.717,60 „
—	131	—	140 KN (13,1	—	14,0 t)	7.462,80 „
—	141	—	150 KN (14,1	—	15,0 t)	8.208,00 „
—	За секои 10 KN (1,0 t) преку 150 KN (15,0 t)					+ 745,20

4. Автобуси, комбибуси

Број на седишта	
— 9 седишта	457,70 дин
— 30 седишта	1 501,20 „
— 45 седишта	2.246,40 „
— по седиште	50,00 „

5. Работни возила

— по возило	112,00 „
-------------	----------

6. Приклучни возила

а) Товарни приколки со носивост:

—	—	10 KN (до 1,0 t)	224,10	дин
—	11 —	20 KN (1,1 — 2,0 t)	446,90	"
—	21 —	30 KN (2,1 — 3,0 t)	671,00	"
—	31 —	40 KN (3,1 — 4,0 t)	982,80	"
—	41 —	50 KN (4,1 — 5,0 t)	1.296,00	"
—	51 —	60 KN (5,1 — 6,0 t)	1.609,20	"
—	61 —	70 KN (6,1 — 7,0 t)	1.922,40	"
—	71 —	80 KN (7,1 — 8,0 t)	2.265,30	"
—	81 —	90 KN (8,1 — 9,0 t)	2.608,20	"
—	91 —	100 KN (9,1 — 10,0 t)	2.951,10	"
—	за секои 10 KN (1,0 t) преку 100 KN (10,0 t)		+ 342,90	"

б) Автобуски приколки, број на седишта

—	9 седишта	349,70	"
—	30 "	1.166,40	"
—	45 "	1.749,60	"
—	по седиште	39,20	"
в) Работни приколки		64,80	"

7. Влечни возила

а) Трактори

—	—	20 KW (27,2 KS)	135,00	"
—	21 —	30 KW (28,6 — 40,8 KS)	172,80	"
—	31 —	47 KW (42,1 — 63,9 KS)	209,30	"
—	преку 47 KW (63,9 KS)		259,20	"

б) Теглачи

—	—	70 KW (95,2 KS)	2.808,00	"
—	71 —	80 KW (96,5 — 108,8 KS)	3.001,00	"
—	81 —	90 KW (110,1 — 122,4 KS)	3.194,10	"
—	91 —	100 KW (123,7 — 136,0 KS)	3.388,50	"
—	101 —	110 KW (137,3 — 149,6 KS)	3.761,10	"
—	111 —	120 KW (150,9 — 163,2 KS)	4.133,70	"
—	121 —	130 KW (164,5 — 176,8 KS)	4.506,30	"
—	131 —	140 KW (178,1 — 190,3 KS)	4.878,90	"
—	141 —	150 KW (191,7 — 203,9 KS)	5.251,50	"
—	151 —	160 KW (205,3 — 217,5 KS)	5.674,10	"
—	161 —	170 KW (218,9 — 231,1 KS)	6.096,60	"
—	171 —	180 KW (232,5 — 244,7 KS)	6.519,20	"
—	181 —	190 KW (246,1 — 258,3 KS)	6.941,70	"
—	191 —	200 KW (259,7 — 271,9 KS)	7.362,90	"
—	201 —	210 KW (273,3 — 285,5 KS)	7.835,40	"
—	211 —	220 KW (286,9 — 299,1 KS)	8.307,90	"
—	221 —	230 KW (300,5 — 312,7 KS)	8.780,40	"
—	231 —	240 KW (314,1 — 326,3 KS)	9.252,90	"
—	241 —	250 KW (327,7 — 339,9 KS)	9.725,40	"
—	251 —	260 KW (341,3 — 353,5 KS)	10.195,20	"
—	за секои 1—10 KW (1,4—13,6 KS) преку 260 KW (353,5 KS) +		472,50	"

8. За специјални возила

— за секое возило	1.344,60	"
-------------------	----------	---

9. Комбинирани возила

— за секои 10 KN (1,0 t) носивост по	345,60	"
— за секое патничко седиште уште по	50,00	"

Член 2

Средствата од надоместот од член 1 се уплатуваат на збирна сметка во Службата на општественото книговодство во седиштето на имателот на возилото. Имателите на моторните и приклучните возила надоместот можат да го уплатат вирмански во Службата на општественото книговодство или готовински во организации овластени за вршење технички преглед, кои вршат наплата на овој надоместок.

Член 3

Имателите на моторните и приклучните возила плаќаат надоместок пред поднесување барање за регистрација, односно за продолжување на важноста на регистрацијата во еднократен износ однапред за 12 месеци, опфаќајќи го месецот во кој се врши регистрацијата, односно продолжување на важење на регистрацијата.

По исклучок транспортните претпријатија доколку обезбедат инструмент за обезбедување на плаќањата, можат надоместот да го плаќаат во рати секои 3 месеци однапред во износ од една четвртина од надоместокот.

Член 4

Имателот на моторни возила кои привремено ги регистрираат возилата за време покусо од 12 месеци, плаќаат сразмерен дел од надоместокот.

Член 5

Ако имателот на регистрирано моторно или приклучно возило го одјави возилото, кај надлежен орган за регистрација на возилото пред истекот на време од 12 месеци, има право во рок од 3 месеци да бара враќање на уплатениот износ од денот на одјавување на возилото.

Враќање на уплатен надомест имателите на моторни и приклучни возила имаат право и во случаи

— кога ќе уплатат надомест во поголем износ од пропишаниот и тоа за износот што е повеќе уплатен,

— кога надоместокот е неосновано уплатен и во други слични ситуации.

Враќање на уплатен надомест во случаите утврдени со овој член се врши со приложен доказ во местото на уплата тоа

— кај Службата на општественото книговодство од збирната сметка,

— кај овластената организација за вршење на технички преглед на возилата во која е извршена уплатата на надоместот.

Член 6

Претпријатијата од јавниот патен сообраќај за регистрирано моторно и приклучно возило што врши меѓународен сообраќај, имаат право да бараат враќање на уплатениот износ сразмерно за времето што моторното и приклучното возило го поминало во странство.

Враќањето на уплатениот надоместок од ст. 1 на овој член се врши по утврдена методологија врз основа на доставено барање со приложен доказ за времето што моторното и приклучното возило го поминало во странство и доказ за уплатениот надомест за патишта.

Барањето се доставува до РСИЗ за патишта најмногу 4 (четири) пати годишно по утврдена методологија на посебен образец.

Член 7

Со влегување во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за определување на висината и начинот на плаќање на надоместоците за употреба на јавните патишта што се плаќаат при регистрација на моторните и приклучни возила („Службен весник на СРМ“ бр. 4/91).

Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 14-643/4
8 мај 1991 година
Скопје

Претседател,
Никола Танески, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Фета Мукадес од с. Огњанци — Скопско, против Ферат Авдули, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Авдули Ферат од Скопје да се јави во Општинскиот суд Скопје II — Скопје во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги штити неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, VII П бр 633/91 (111)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води процесна постапка за предавање на недвижен имот во владение по тужбата на тужителите Јованоска Јелица и Јованоски Кипре, двајцата од Гостивар, ул „Гоце Делчев“ бр 42, застапувани од полномошникот Стоев Трајан, адвокат од Гостивар, против тужените општина Гостивар, застапувана од ОЈП — Гостивар, НИП „Нова Македонија“, Скопје, и Балта Увидемал од Гостивар, ул „Браќа Блажески“ бр 11, кој се наоѓа во Република Турција со непозната адреса.

Бидејќи тужениот Балта Увидемал е со непозната адреса во Република Турција, за привремен застапник му е поставен Балта Талат — бербер од Гостивар, ул „Гоце Делчев“ бр. 42, кој ќе го застапува тужениот се додека не се појави пред судот, односно додека Органот за старателство не го извести судот дека му поставил старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П бр 779/90

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6775/90, на регистарска влошка бр 2-1886-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на задругата со Законот за задруги под фирма „Занаетчиска задруга за завршни работи во градежништвото „Услуга“ Ц.О., Скопје, ул „Рузвелтова“ бр. 63-а, Скопје, со следните податоци: Задругата е усогласена со статут усвоен на референдум на 17. XII. 1990 година.

Основачи на задругата се: Амети Фаик од Скопје, Спасовски Ненад од Куманово и Велков Ѓорѓи од Скопје.

Дејност: 050100 — високоградба; 05020 — нискоградба; 050201 — изградба на сообраќајни објекти; 050202 — изградба на хидроградежни објекти; 050209 — изградба на други објекти на нискоградба; 05030 — инсталациони и завршни работи во градежништвото; 050301 — поставување и поправка на градежни инсталации; 050302 — завршни и занаетчиски работи во градежништвото; изолаторска; изработка и полагање на подови; молерска и фарбарска; ролетарски работи; стаклорезачки работи; инсталаторска за водовод; гасни постројки и канализација; инсталаторска за централно греење; уреди за климатизација; паркетарска; гипсарска; штукотомермерска и лимарски услуги.

Во правниот промет со трети лица Задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Задругата одговара со сите свои средства — целосна одговорност.

Лице, овластено за застапување на задругата е Велков Ѓорѓи, целосно и без ограничување во внатрешниот промет.

Од задругата истапиле основачите: Јовановски Спаско, Џафери Раим, Трајковски Киро, Џафери Амет, Тасев Славко, Ставревски Васил, Исмет Бедриу и Јовановски Десимир со одлука за истапување од 10. X. 1990 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 6775/90 (80)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2305/91, на регистарска влошка бр 1-83-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Кочо Рацин“, Скопје, Ц.О., ул „Салвадор Аљенде“ бр. 2, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Десанка Стојчевска, в.д. директор, со неограничени овластувања, а се запишува новиот застапник Јанкулоска Снежана, в.д. директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 2305/91. (81)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 706/91, на регистарска влошка бр 4-9183-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето вршење на стопански дејности на Карате клубот „Водно“, Скопје, ул „Кумровец“ бр 4, Скопје, со следните податоци:

Дејност: 070111 — леб, печиво, млеко и млечни производи; 070112 — зеленчук, овошје и преработка; 070113 — месо, живина, риба и месни преработки; 070114 — разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби; 070121 — текстил и конфекција; 070122 — обувки, кожа, гума и пластика; 070123 — метални и електротехнички стоки; 070124 — огрев и градежен материјал; 070125 — мебел; 070126 — керамика, стакло и порцелан; 070127 — бои, лакови и хемикалии; 070128 — книги, канцелариски материјал и прибор; 070129 — тутун и други прехранбени производи; 070132 — друга трговија со мешовити стоки; 070140 — трговија на мало со возила и делови; 070150 — трговија на мало со нафтени деривати; 070211 — жита и мелнички производи; 070212 — зеленчук, овошје и преработки; 070213 — алкохолни пијалаци; 070214 — добиток и живина; 070219 — разни животни продукти и производи за домашни потреби; 070221 — текстил и конфекција; 070222 — сурова кожа, волна и сл.; 070223 — метални и електротехнички стоки; 070224 — градежен, санитарен и инсталационен материјал; 070225 — хемиски производи, бои и лакови; 070226 — хартија, канцелариски материјал и прибор; 070229 — тутун и други непрехранбени производи; 070230 — трговија на големо со возила, делови и прибор; 070250 — трговија на големо со мешовити стоки; 070260 — трговија на големо со индустриски отпадници; 110309 — неспомнати услуги во областа на прометот; 110909 — други неспомнати услуги; 080111 — хотели, мотели, пансиони и туристички населби со сезонско работење; 080112 — хотели, мотели, пансиони и туристички населби со целогодишно работење; 080113 — работнички, детски и младински одморалишта; 080114 — кампови; 080119 — други услуги на сместување; 080121 — ресторани со услужување; 080123 — ресторани на општествена исхрана; 080190 — други угостителски услуги; 080201 — туристички агенции; 080202 — туристички бироа; 090209 — други лични услуги и услуги за домаќинства; 110302 — услуги на реклама и економска пропаганда.

Неограничени овластувања

Целосна одговорност

Лице овластено за застапување е Кичевски Димче, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 706/91. (82)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2050/91, на регистарска влошка бр 2-1783-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на задругата и запишувањето право на ра-

ботење во надворешен трговски промет под фирма. Земјоделска задруга „Нераште“, Ц. О. с Нераште, Тетово, со следните податоци

Задругата е усогласена со Статут усвоен на седница одржана на 28. XII. 1990 година.

Основачи на задругата се Љаџифи Ејуп, Јонузи Халит, Елези Неим, Салиу Ремзи, Камили Авлил, Алили Назми, Јашари, Шеип, Османи Невзат, Абдиу Али, Љаџифи Јахи, Редепи Назми, Мустафи Бајрам, Џафери Изаир, Муслиу Љутви, Идризи Мемет, Беќири Насим, Мустафи Азир, Зилбеари Редеп, Исмајли Излбеар, Алији Шабан и Шаќири Шаќир, сите од с Нераште.

Дејност: 020110 — полјоделство, 020121 — овоштарство, 020140 — сточарство; 013041 — колење на добиток, 013050 — преработка и конзервирање на млеко, 020201 — земјоделски услуги за растително производство, 020202 — земјоделски услуги за сточарство; 050100 — високоградба, 050301 — поставување и поправка на градежни инсталации, 050302 — завршни занаетчишки работи во градежништвото, 070111 — леб, печиво, млеко и млечни производи, 070112 — зеленчук, овошје и преработки, 070113 — месо, живина, риба и месни преработки, 070114 — разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби; 070121 — текстил и конфекција; 070122 — обувки, кожа, гума и пластика; 070123 — метални и електротехнички стоки, 070124 — огрев и градежни материјали; 070125 — мебел, 070126 — керамика, стакло и порцелан, 070127 — бои, лакови и хемикалии; 070128 — книги, канцелариски материјал и прибор 070129 — тутун и други прехранбени производи; 070131 — стоковни куќи; 070132 — друга трговија со мешовити стоки, 070140 — трговија на мало со возила и делови; 070150 — трговија на мало со нафтени деривати; 070211 — жита и мелнички производи; 070212 — зеленчук, овошје и преработки; 070213 — алкохолни пијалаци; 070214 — добиток и живина; 070219 — разни животни продукти и производи за домашни потреби; 070221 — текстил и конфекција; 070222 — сурова кожа, волна и сл., 070223 — метални и електротехнички стоки; 070224 — градежен, санитарен и инсталационен материјал; 070225 — хемиски производи, бои и лакови; 070226 — хартија, канцелариски материјал и прибор; 070229 — тутун и други прехранбени производи; 070230 — трговија на големо со возила, делови и прибор; 070240 — трговија на големо со нафтени деривати; 070250 — трговија на големо со индустриски отпадоци; 070111 — хотели, мотели пансиони и туристички населби со сезонско работење; 070112 — хотели, мотели, пансиони и туристички населби со целогодишно работење, 080113 — работнички, детски и младински одморалишта, 080114 — кампови; 080119 — други услуги на сместување; 080121 — ресторани со услужување, 080122 — ресторани со самопослужување; 080123 — ресторани со општествена исхрана; 080129 — други услуги на исхрана; 080190 — други угостителски услуги;

Дејност во надворешен трговски промет: 070310 — надворешна трговија со прехранбени производи, 070320 — надворешна трговија со непрехранбени производи

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства. За обврските што не можат да се намират од имотот на задругата одговараат задругарите до висина на влогот еднократно.

Се брише досегашниот застапник во внатрешен промет, Бафтијари Хазби, директор, со неограничено овластување, а се запишува новиот застапник Идризи Мемет, в.д. директор, со неограничено овластување кој е овластен да ја застапува задругата во внатрешен и надворешен промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 2050/91.

(83)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1524/91, на регистарска вложка бр 2-2025-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на задругата со Законот за задругите и запишување на правото за вршење работи во надворешно трговскиот промет на Производно-услужната и прометна задруга „Светлина“, Ц. О., увоз-извоз, Скопје, ул „Иво Лола Рибар“ реон 64 бр 66, со следните податоци:

Дејност: 050301 — поставување и поправка на градежни инсталации, 050302 — завршни и занаетчишки работи во градежништвото; 110404 — инженеринг услуги, 110403 — останате проектирање; 070123 — трговија на мало со метална и електротехничка стока; 070132 — останата трговија со мешовита стока, 070223 — трговија на големо со метална и електротехничка стока; 070224 — градежни, санитарни и инсталациони материјали; 070129 — разни животни намирници, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби; 110309 — неспомнати услуги во областа на прометот, 110302 — услуги на реклама и економска пропаганда, 070230 — трговија на големо со возила, делови и прибор; 070250 — трговија на големо со мешовита стока; 070260 — трговија на големо со индустриски отпадоци, 011710 — производство на разводни табели и апарати; 011832 — производство на пластични маси; 070129 — тутун и останати непрехранбени производи; 070123 — огрев и градежен материјал; 070136 — керамика, стакло и порцелан, 070122 — чевли, кожа гума и пластика, 011741 — производство на термички апарати, 070742 — производство на разладни апарати и уреди; 011320 — производство на метални и други конструкции, 011710 — производство на електрични машини и апарати.

Дејности во надворешно трговски промет: 070320 — надворешна трговија со непрехранбени производи, — поставување и поправка на градежни инсталации — завршни работи во градежништвото.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските на задругата сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата во правниот промет со трети лица одговараат и основачите до висината на вложените средства еднократно

Лице овластено за застапување на задругата е Мојсоски Трајан, работоводен орган, без ограничување

Основачи кои пристапиле кон задругата се: Митров Горѓе, и Стојкоски Трајче, со одлука од 18 II. 1991 година, а основачи кои истапиле од задругата се Мијалковски Љупчо и Најдоски Бошко, со одлука од 18 II 1991 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 1524/91

(94)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 1725/91, на регистарска вложка бр 2-9141-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на задругата под фирма: Станбена задруга „Гарант“, Ц. О. Тетово, ул „ЈНА“ бр. 59-а, со следните податоци. Основачи на задругата се: Серафимовски Миле, Трпчевски Ратко, Трајковски Тримче, сите од Тетово.

1. Вршење на инвеститорски работи за изградба на семејни станбени згради и станови како и деловни простории доколку истите се наоѓаат во станбената зграда во која се наоѓаат и становите на членовите на станбената задруга.

2. Организирање и штедење за станови на членовите на станбената задруга.

3. Купување на станбени згради и станови како и деловни простории доколку истите се предвидени во станбената задруга во која се наоѓа и станот на членовите на станбената задруга заинтересиран за вршење на дејности со личен труд од општествено-правни лица за потребите на своите членови

4 Набавување на градежен и друг материјал и елементи потребни за изградба на станбени згради, станови и деловни простории за своите членови

5. Одржување на станбени згради и станови на членовите на станбената задруга

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Задругата одговара со сиот свој имот, а основачите во случај на неликвидност на Задругата одговараат за обврските во висина на вложените влогови — различна одговорност.

Лице овластено за застапување на Задругата е в.д. директорот Серафимовски Миле, неограничено

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1725/91. (85)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 1651/91, на регистарска влошка бр. 2-2286-0-0-0, го запиша во судскиот регистар организирањето и усогласувањето со Законот за задругите на Електро монтажната инсталатерска услужна и прометна задруга „Херц“, П.О., увоз-извоз, Скопје, ул. „Јордан Хади Константинов — Џинот“ бр 14 Скопје, со следните податоци:

Задругата е усогласена со Статут усвоен на референдум одржан на 3. XII. 1990 година.

Дејност. 050301 — поставување и поправка на градежни инсталации, 050302 — завршни и занаетчиски работи во градежништвото; 070121 — текстил и конфекција; 070122 — обувки, кожа, гума, пластика; 070123 — метални и електрични стоки; 070124 — огрев и градежен материјал; 070125 — мебел, 070126 — керамика стакло и порцелан; 070127 — бои, лакови и хемикалии; 070128 — книги, канцелариски материјал; 070132 — др трговија со мешовити стоки; 070140 — трговија на мало со возила и делови; 070221 — текстил и конфекција; 070222 — сукова кожа, волна и сл. 070223 — метални електро-технички стоки; 070224 — градежен, санитарен и инсталационен материјал; 070226 — хемиски производи, бои и лакови; 070230 — трговија на големо со возила, делови и прибор; 070250 — трговија на големо со мешовити стоки; 070260 — трговија на големо со индустриски отпадоци; 110401 — просторно и урбанистичко планирање и проектирање; 110402 — проектирање градежни објекти; 110403 — др проектирање; 110404 — инженеринг; 110309 — неспомнати услуги во областа на прометот; 110909 — др неспомнати услуги — застапување

Дејност во надворешниот промет 070320 — надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и поставување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт.

Покрај основачите кои останале во задругата. Дамјановски Бошко, Дончевски Славчо и Палчевски Душко пристапуваат и нови основачи: Дамјановска Милка и Палчевска Вера од Скопје, со одлука за пристапување од 5 XII 1990 година.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, задругата одговара со сите свои средства. За обврските што не можат да се намират од задругата одговараат задругарите еднократно до висина на задругарскиот влог.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Палчевски Душко, работоводен орган, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1651/91. (86)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7199/90, на регистарска влошка бр. 2-1282-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со Законот за задругите под фирма Занаетчиска задруга за термоизолација, „Термомонтажа“, п.о., Скопје, ул. „Анастас Митрев“ бб, со следните податоци

Основачи кои останале и пристапиле: Стојменовски Слободан с. Биљановце — Куманово; Николовски Фиданчо с. Биљановце — Куманово; Ристевски Благоја — Крушево, Ташевска Ристана од Скопје, Цветковски Владо од Скопје, Гајиќ Михајло — Скопје, со акт бр 03-1189 од 03. XI. 1990 година, а истапиле Цветковски Сретен, Јовановски Марјан и Неделковски Рами.

Дејност: 050302 — завршни и занаетчиски работи во градежништвото 050301 — поставување и поправка на градежни инсталации, 060502 — превоз на стоки во друмскиот сообраќај; 060602 — превоз на патници со такси автомобил, 070112 — зеленчук, овошје и преработка, 070114 — разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби, 070121 — текстил и конфекција; 070122 — обувки, кожа и пластика, 070124 — огрев и градежен материјал; 070127 — бои, лакови и хемикалии; 070212 — зеленчук овошје и преработка; 070213 — алкохолни пијалаци, 070219 — разни животни продукти и производи за домашни потреби; 070221 — текстил и конфекција; 070224 — градежен, санитарен и инсталационен материјал; 070225 — хемиски производи, бои и лакови, 070230 — трговија на големо со возила, делови и прибор, 070260 — трговија на големо со индустриски отпадоци; 110402 — проектирање на градежни објекти, 110403 — др. проектирање, 110404 — инженеринг

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сиот свој имот

За обврските на задругата кои не можат да се намират од имотот на задругата одговараат задругарите во висина на основачкиот влог — еднократно

Лице овластено за застапување е Цветковски Владо, привремен работоводен орган, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 7199/90. (88)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 235/91, на регистарска влошка бр. 1-8019-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на работната организација на Основното училиште „Градец“, с. Градец, Гостивар, со следните податоци: Училиштето е основано од страна на Собранието на општина Гостивар, со одлука за основање бр. 08-1171/1 од 16 XI 1990 година, а е усогласено со Статут усвоен на референдум на 25 XII 1990 година

Дејност 120111 — Основно образование од општ тип

Основното училиште во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување е Неџат Абдулахи, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 235/91 (87)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 1978/91, на регистарска влошка бр 4-9386-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето вршење на стопанска дејност на општествена организација — здружение на граѓани и запишување право на вршење работи во надворешно трговскиот промет на Авто-мото сојуз на Македонија — Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 51, со следните податоци

Дејност: 060401 — превоз на патници и стоки во воздушен сообраќај (превоз на патници и товари со авиони во внатрешниот и меѓународниот сообраќај на редовни линии „Чартер“ летови; 060402 — услуги на аеродроми; 060403 — услуги на стопанска авиација; 060501 — превоз на патници во друмскиот сообраќај (превоз на патници во меѓумесниот друмски сообраќај); 060502 — превоз на стоки во друмскиот сообраќај (превоз на товари, локални и на подолги релации со камиони); 060503 — услуги во друмскиот

сообраќај (издавање под закуп на автомобили, камиони, автобуси и сл.) 060601 — превоз на патници во градскиот и приградскиот сообраќај (превоз на патници во градски и приградски населби, аеродроми, и други места со автобуси и камиони), 060602 — превоз на патници со такси автомобили; 070140 — трговија на мало со возила и делови; 070150 — трговија на мало со нафтени деривати; 070230 — трговија на големо со возила, делови и прибор; 080111 — хотели, мотели, пансиони и туристички населби со сезонско работење, 080112 — хотели, мотели, пансиони и туристички населби со целогодишно работење; 080119 — други услуги на сместување (ноќевалишта, гостилници, планинарски домови, коли за спиење, туристичко сместување во домашна работа и сл.); 080114 — кампови (организирање автокампови за домашни и странски моторизирани туристи); 080121 — ресторани со услужување; 080122 — ресторани со самопослужување; 080123 — ресторани на општествена исхрана (ресторани за исхрана на вработените); 080190 — други угостителски услуги (организирање на кафеани, бифиња и сл.); 080201 — туристички агенции (туристички патувања во земјата и странство); 080202 — туристички бироа (услуги и помош на членовите и другите туристи во врска со патувањата, издавање на сите документи, бензиски бонови за патарина на домашни и странски членови и други моторизирани туристи, автомото и туристички манифестации и собири, продажба на сувенири и слични потреби, издавање на авто-туристички итinerари, водичи и сл.); 090121 — поправка и одржување на друмски моторни возила (поправка и одржување на патнички автомобили, камиони, автобуси и др. возила); 100390 — други комунални дејности (организирање на паркинг простории и чување на возила, камп-приколки и др.); 110309 — неспомнати услуги во областа на прометот (организирање комисиона продажба, услуги во прометот и пренос на моторни возила, резервни делови и автогуми); 110901 — услуги на контрола на квалитетот и квантитетот на стоки (контрола на квалитет на моторни возила и нивни делови и издавање соодветни документи (сертификати, документи и др.); 110903 — книговодствени услуги и услуги на обработка на податоци со сопствени машини и уреди за автоматска обработка на податоци или услуги на изнајмување такви машини и уреди; 120190 — друго образование (обука на сите категории на возачи и возачи инструктори, организирање на сообраќајно воспитување на претшколски и школски деца и возрасни, снимање и прожектирање на сообраќајно-воспитни филмови, организирање изложби и предавање од областа на безбедноста на сообраќајот, организирање и спроведување на натпревари од областа на безбедноста на сообраќајот); 120311 — издавачка дејност (издавање книги, брошури, атласи, географски и тематски карти и сл.); 120312 — новинско-издавачка дејност (присобирање податоци, уредување и издавање на весници, списанија, билтени и други публикации).

Дејност во надворешно трговски промет: 070320 — надворешна трговија со непрехранбени производи

Неограничени овластувања.

Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е: Јане Трпков, секретар на Собранието на Авто-мото сојуз на Македонија, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 1978/91.

(89)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 2387/91, на регистарска влошка бр 2-4678-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Станбена заедница „Тумба“, Ц.О., Куманово, ул. „Моша Пијаде“ бр. 14, Куманово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Бојковски Зоран, претремен работоводен орган, без ограничување, а се запишува новиот застапник Цеков Бобан, привремен работоводен орган без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 2387/91.

(90)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 50/91, на регистарска влошка бр 2-7-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со Законот за задругите и запишувањето право на работење во надворешниот трговски промет на Земјоделската задруга „Никуштак“, Ц.О., с. Никуштак — Куманово.

Задругата е усогласена со статут усвоен на референдум одржан на 26. XII. 1990 година

Од задругата истапили основачите: Ебиб Бајрами, Рамадан Исени, Аки Реџеми, Исмаил Емини, Иссуф Џемаили, Амет Синани, Абдула Абдули, Бисим Јашари, Адем Адеми, Иса Алили, Решат Билали, Џемаил Мисими, Исен Аслани, Авдил Зендели, Неба Бајрами, Реџеп Весели, Шенаси Сулејмани, Шукри Бајрами, Изми Рустеми, Невзат Муадини, Бајрам Идризи, Бајрам Јашари, Рамадан Исени и Нухи Реџеми, со одлука за истапување од 6. XII. 1990 година

Како нови основачи во задругата пристапуваат: Реџеп Адеми, Бари Сулејмани, Елмаз Исени, Шаби Садики, Расим Адеми, Ружди Ајредини, Арун Бајрами, Музафер Рушти, Сатуле Рустеми, Илаз Лимани, Али Алија, Слободан Тасиќ, Азир Алили, Локман Адеми, Бујамин Ајредини, Ариф Адеми, Зендел Земдели, Ферат Адеми, Иссуф Куртиши, Раиф Селији, Фатим Абдули, Митат Јашари и Рамадан Демири, со одлука за пристапување од 6. XII. 1990 година.

Дејност: 020110 — полјоделство; 020120 — овоштарство; 020130 — лозарство; 020140 — сточарство; 020201 — земјоделски услуги за растително производство; 020202 — земјоделски услуги за сточарство; 020302 — рибарство на реки; езера и во рибници; 030001 — одгледување на шуми; 030002 — заштита на шуми; 030003 — искористување на шуми; 030004 — лов и одгледување на дивеч; 013010 — мелење и лупење на жито; 013021 — производство на леб и печиво; 013022 — производство на тестенини; 013030 — преработка и конзервирање на овошје и зеленчук; 013041 — колење на добиток; 013042 — преработка и конзервирање на месо; 013043 — преработка и конзервирање на риба; 013050 — преработка и конзервирање на млеко; 013080 — производство на растителни масла и масти; 013091 — производство на скроб и преработки; 013099 — производство на зачини, суперати од кафе и други прехранбени производи; 090121 — поправка и одржување на друмски моторни возила; 090123 — изработка на разновидни метални производи; 090129 — други услуги на металопреработувачкото занаетчиство; 090140 — изработка и поправка на предмети од дрво; 090150 — изработка и поправка на предмети од текстил; 090189 — изработка и поправка на неспомнати разновидни производи; 012001 — производство и обработка на камен; 012002 — производство на чакал и песок; 070111 — леб, печиво, млеко и млечни производи; 070112 — зеленчук, овошје и преработки; 070113 — месо, живина, риба и месни преработки; 070114 — разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби; 070121 — текстил и конфекција; 070122 — обувки, кожа, гума и пластика; 070123 — метални и електротехнички стоки; 070124 — огрев и градежен материјал; 070126 — керамика, стакло и порцелан; 070128 — книги, канцелариски материјал и прибор; 070129 — тутун и други непрехранбени производи; 070132 — друга трговија со мешовити стоки; 070150 — трговија на мало со нафтени деривати; 070211 — жита и мелнички производи; 070212 — зеленчук, овошје и преработки; 070213 — алкохолни пијалаци; 070214 — добиток и живина; 070219 — разни животни продукти и производи за домашни потреби; 070230 — трговија на големо со возила, делови и прибор; 070250 — трговија на големо со мешовити стоки; 070260 — трговија на големо со индустриски отпадоци; 110309 — неспомнати услуги во областа на прометот; 110109 — други банки (штедно кредитна служба); 013111 — производство на алкохол од растително потекло; 013113 — производство на вино; 013114 — производство на вински десерти, вињак и ракија од грозје; 013119 — производство на други алкохолни пијалаци; 013121 — производство на освежувачки пијалаци; 013200 — произ-

водство на добиточна храна; 013310 — производство на ферментиран тутун; 013320 — преработка на тутун; 060501 — превоз на патници во друмскиот сообраќај; 060502 — превоз на стоки во друмскиот сообраќај; 060503 — услуги во друмскиот сообраќај; 060609 — превоз на патници со други сообраќајни средства; 080119 — други услуги на сместување; 080121 — ресторани со услужување; 080122 — ресторани со самопослужување; 080123 — ресторани со општествена исхрана; 080129 — други услуги на исхрана; 080190 — други услуги (угостителски); 080201 — туристички агенции; 080202 — туристички бироа. Дејност во надворешно-трговскиот промет: 070310 — надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 — надворешна трговија со непрехранбени производи.

Задругата има неограничени овластувања и целосна одговорност.

За обврските на задругата што не можат да се намират од средствата на задругата, одговараат задругарите во висина на влогот од 5.000 динари.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Расим Адеми, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 50/91. (91)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4556/90, на регистарска влошка бр. 2-2255-0-0-0, го запиша во судскиот регистар организирањето и усогласувањето на задругата под фирмата: Земјоделско-сточарска задруга „Младост“, Ц. О. с. Грчец, Скопје. Задругата е организирана и усогласена со статут усвоен на референдум одржан на 10 IX. 1990 година, а основачи на задругата се: Мегди Селам, Муарем Зулфи, Зекири Али, Ариф Исмил, Вели Бајрам, Белиури Демиралли, Адеми Бајрам, Зендели Изет, Муртезани Адми, Белиури Фехзула, Бектели Енвер, Демирли Кадри, Ајет Белиури, Баки Сали, Бајрами Џабир, Мемеди Мемед, Јусуфи Ракип, Латиф Јаким, Бајрами Камил и Мемети Ким.

Дејности: 070111 — леб, печиво, млеко и млечни производи; 070112 — зеленчук, овошје и преработки; 070113 — месо, живина, риба и месни преработки; 070114 — разни животни продукти и алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби; 070121 — текстил и конфекција; 070122 — обувки, кожа, гума и пластика; 070123 — метални и електротехнички стоки; 070124 — огрев и градежен материјал; 070125 — мебел; 070126 — керамика, стакло и порцелан; 070127 — бои, лакови и хемикалии; 070128 — книги, канцелариски материјал и прибор; 070129 — тутун и други непрехранбени производи; 070132 — друга трговија со мешовити стоки; 070140 — трговија на мало со возила и делови; 070211 — жита и мелнички производи; 070212 — зеленчук, овошје и преработка; 070213 — алкохолни пијалаци; 070214 — лобиток и живина; 070219 — разни животни продукти и производи за домашни потреби; 070221 — текстил и конфекција; 070222 — сурова кожа и волна; 070223 — метални и електротехнички стоки; 070224 — градежен, санитарен и инсталационен материјал; 070225 — хемиски производи, бои и лакови; 070226 — хартија, канцелариски материјал и прибор; 070229 — тутун и други непрехранбени производи; 070230 — трговија на големо со возила, делови и прибор; 070250 — трговија на големо со мешовити стоки; 070260 — трговија на големо со индустриски отпадаци; 080190 — други угостителски услуги; 110309 — неспомнати услуги во областа на прометот, внатрешна и меѓународна шпедиција, посредништво и кон-сигнација; 060502 — превоз на стоки во друмскиот сообраќај; 020110 — полјоделство со откуп и пласман; 020121 — овоштарство со откуп и пласман; 020131 — лозарство со откуп и пласман; 020140 — сточарство со откуп и пласман; 020201 — земјоделски услуги за растително производство; 020202 — земјоделски услуги за сточарство, откуп и пласман на шумски плодови, набавка и продажба на репроматеријали, изработка и откуп на домашни ракотворби

Задругата има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Абдула Абдула, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4556/90. (92)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1573/90, на регистарска влошка бр. 2-2317-0-0-0, го запиша во судскиот регистар конституирањето на младинската задруга под фирма: Младинска задруга „25-ти Мај“, ул. „Трајче Панов“ бр. 22, Титов Велес, со следните податоци: Младинската задруга е конституирана со Статут усвоен на референдум одржан на 15. XII. 1989 година а основачи се: Николовски Зоран, Славевски Димче, Јованов Ристо, Пановски Драге, Падасковски Благој, Андреевски Зоран, Цековски Никола, Нешов Зоранчо, Матев Цветан, Арсовски Љупчо, Петрушев Зоран, Кајнакиев Перо, Ангелова Драгица, Ѓорѓиева Заре, Ѓорѓиева Марија, Чанев Горанчо, Иљчо Лазаревски, Арсова Тања, Трајковски Данчо, Димова Снежана, Андреев Лазо, Павловска Ката, Аце Тасевски, Јованов Слободан, Ајтова Марија Трајкова Даниела, Данинов Круме, Ѓорѓиев Слободан, Анастасовски Александар, Дервишов Петре.

Дејноста на задругата е организирано вршење на помошни услуги, административни и стручни работи во претпријатијата односно кај работодавач односно привремени и повремени работи за кои според прописите не се заснова работен однос и тоа: 1 работа која со оглед на процесот на трудот не се врши како постојана и непрекината работа, а трае најдолго 30 работни дена, 2. работа во претпријатие која може да трае подолго од 30 работни дена, но не повеќе од 60 дена во една календарска година во следниве случаи: работа во комисији кои се формираат врз основа на закон и други прописи; аквизитерски и инкасаторски работи кои се вршат повремено; повремено изведуваче на настава на курсеви, семинари, краткотрајни набљудувања и мерење на теренски станици во метеорологијата хидрологијата; повремени помошни работи на теренски работења во геодетската дејност и геолошките, археолошките, спелеолошките и сл истражувања; повремено изведуваче на културно-уметнички програми, освен во угостителството ако таквиот труд на изведувачите не им претставува занимање; продажба на среќки, печат и повремени публикации; примање на уплати за спортска прогноза, лото и томбола надвор од просторијата на претпријатието; работа во социјално-хуманитарните организации што ја вршат членовите на тие организации; сезонска продажба на земјоделско-прехранбени производи, предмети од домашна изработка, сувенири и други предмети од туристички карактер ако се вршат на привремени продажни места; вршење на статистички истражувања и шифрирање на посебни извештаи; повремени и привремени работни задачи од земјоделството и шумарството.

3. Како привремени и повремени работи се сметаат и работите кои се вршат и кај работодавач

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на задругата е Димитар Анастасовски, вршител на должноста инокосен работоводен орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1573/90. (93)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 858/91, на регистарска влошка бр. 1-8756-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основанието на општинското здружение под фирма: Општинско здружение на пензионери и трудови инвалиди на општината „Карпош“ — Скопје, ул. „Г. Петров“ бр. 12-А, со следните податоци:

Дејности 070111 — леб печиво, млеко и млечни производи; 070112 — зеленчук, овошје и преработки; 070113 — месо, живина, риба и нивни преработки, 070114 — разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби; 080190 — бифе во пензионерски клубови

Општинското здружение настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица општинското здружение одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Перо Јанкулов, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 858/91 (94)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 1405/91, на регистарска влошка бр 4-1952-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и проширувањето на дејноста со следните податоци: Досегашната фирма Општински сојуз на возачите — Кичево, Работна заедница за обука на возачи, Н Сол О, Кичево, се менува и во иднина ќе гласи: Општествена организација на возачи — Кичево — Работна заедница за обука на возачи, Ц О, ул „Магистрален пат“ бр 16 — Кичево.

Дејноста се проширува со. 080190 — услуги во областа на угостителството; 080202 — услуги од туризам, 060503 — издавање под закуп на автомобили и камиони без возач (рентакар); 070140 — продажба и пренос на моторни и резервни делови; 140423 — технички прегледи на моторни и приклучни возила

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1405/91. (95)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 2068/91, на регистарска влошка бр. 2-2151-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Транспортната задруга „Слога-Транс“, Ц. О — Кавадарци, ул „Моша Пијаде“ бр. 9, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Аризанов Љупчо, в.д директор, без ограничување, а се запишува Гинов Благој, в.д директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 2068/91 (96)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 1971/91, на регистарска влошка бр. 1-171-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ЦОУ „25 Мај“, Ц О, Неготино — Гостивар, со следните податоци: Се запишува промената на лицето овластено за застапување Енвер Билали, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Раиф Камбери, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 1971/91. (97)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 2595/91, на регистарска влошка бр. 2-1859-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на задругата под фирма: Станбена задруга „Пролет“, Ц. О., Скопје. Се менува досегашното седиште на ул. „Анастас Митрев“ бб — Скопје, и во иднина ќе биде на ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 67/1 — Скопје.

Задругата е усогласена со статут бр. 25 од 24. IV. 1991 година.

Основачи на задругата се: Наумовска Мирјана, Костурска Љубинка, Костурски Методија, Бунтески Славе, Коровиќ Нусрет, Јовановски Петре, Ѓорѓев Најден, Ангеловски Глигор, Танчевски Петар, Кажлевски Јован, Манчевски Љупчо, Андоновски Борис, Пемевски Љупчо, Христов Рамче, Миневски Светозар, Тонев Јане, Поповиќ Бранислав, Терановски Сте-

пан, Трајков Никола, Панговска Сузана, Вангеловски Никола, Стефановски Зоран, Нојќ Сузана и Вангеловска Жаклина од Скопје

Дејност: вршење на инвеститорски работи за изградба на семејни станбени згради и станови, како и деловни простории до колку истите се наоѓаат во станбените згради во кои се наоѓаат и становите на членовите на станбената задруга; — организирање и штедење на стан за членовите на задругата; — купување на станбени згради и станови, како и деловни простории доколку истите се предвидени во станбената зграда во која се наоѓа и станот на членот на задругата, заинтересиран за вршење на дејност со личен труд од општествено-правни лица за потребите на своите членови; — набавување на градежен материјал и елементи потребни за изградба на станбени згради, станови и деловни простории за своите членови, — одржување на станбени згради и станови на членовите на станбената задруга

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка

Задругата во правниот промет со трети лица одговара за обврските со својот имот. За обврските на задругата одговараат и основачите до висина на здружениот влог еднократно

Лице овластено за застапување е Дамјановски Пепи, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 2695/91 (98)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 2116/91, на регистарска влошка бр 2-9557-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на станбената задруга под фирма: Станбена задруга „Дешат“, Ц. О., с Жировница, Гостивар.

Дејност: вршење на инвеститорски работи за изградба на индивидуални станбени згради и станови како и деловни простории, доколку истите се наоѓаат во станбена зграда во која се наоѓаат и становите за членовите на станбената задруга; — организирање на штедење за стан за членовите на задругата; — купување на станбени згради и станови, како и деловни простории доколку се продадат на истите во станбената зграда во која се наоѓа и станот на членот на станбената задруга заинтересиран за вршење на дејност со личен труд од општествено правни лица за потребите на своите членови; — набавување на градежен и друг материјал и елементи потребни за изградба на станбени згради, станови и деловни простории за своите членови; — одржување на станбени згради и станови на членовите на станбената задруга

Лице овластено за застапување е Исени Ремзија, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 2116/91. (99)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се објавуваат за неважни следните загубени документи:

Чековна картичка бр 100-56-077 и чек бр. 1514030, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје, на име Маријан Петрушевски, Скопје. (964)

Работна книшка, на име Хасановски Амзи, с. Бузалково, Титов Велес. (1286)

Одобрение бр. 95-2766-345 на име Муарем Идризи, с. Теарце, Тетово (1289)

Работна книшка на име Марјанчо Ристов, Радовиш. (1290)

Работна книшка на име Целал Усеинов, Радовиш. Регистарски табелици бр. ПО 701-77 на име Бранислав Бабиќ, Куманово. (1296)

Работна книшка на име Трајан Петров, Винаца

Работна книшка на име Јован Николов, Радовиш. Работна книшка на име Мухрезије Божилова, Пробиштип. (1303)

- Чековна карта бр 3005/55 и чекови од бр 15767521 до 15767530 издадени од Стопанска банка — Струга, на име Васко Карамитрески, ул. „Бр Миладинови“ бр 24, Струга (1304)
- Сообраќајна дозвола ПО 701-77, бр мотор 0414526, бр на шасија 2 128А-164-538665, издадени од СУП — Пожаревац, на име Бранислав Бабиќ, с Кучево, Пожаревац (1307)
- Решение за упис на дуќан, за промет на прехранбени артикли, Уп бр 12-6321, на име Китановиќ Владимир, ул. „Рилски конгрес“ бр 6-б, Скопје
- Решение Уп бр. 14-3291 од 16. III 1991 година за продажба на леб и бели печива, на име Драгица Наумовска, Скопје (1311)
- Решение Уп бр. 14-116 од 10 I 1989 година, за изработка на предмети од рафија, слама и текстил на име Стојан Наумовски, Скопје. (1312)
- Уверение за изработка на предмети од текстил, на име Стојан Наумовски, Скопје (1313)
- Решение Уп бр 12-3523 од 11 IV. 1990 год. за вршење на уметничко сликање на текстил — 090-150, на име Лилјана Дирјан Скопје (1314)
- Воена книшка бр БФ 056617, на име Саити Сабедин, с Романовце, Куманово (1318)
- Работна книшка на име Шабан Мемедов, Радовиш (1321)
- Работна книшка на име Емине Османи, Тетово
- Решение Уп бр 12-9975 од 23 XI 1984 година за занаетчиска дејност обработка на најлони, клоппи, папучи, на име Асани Фарук, ул. „Костадин Петковиќ“ бр 52, Скопје (1323)
- Решение бр 14-896 од 12 II 1990 година, на име Сахит Ахметовиќ, Скопје (1325)
- Работна книшка на име Ласте Додевски, Куманово (1326)
- Работна книшка на име Ангел Величковски, Крива Паланка (1327)
- Работна книшка на име Ванчо Стаменков, Штип
- Работна книшка на име Виолета Тасевска, Штип
- Воена книшка на име Иса Малику, с Пирок, Тетово (1330)
- Чековна картичка бр 40434-44 и чекови бр 32077420, 32077421, 32077423 32077428, 32077742 и 34768883, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје, на име Сами Сулејмани, Скопје (1336)
- Работна книшка на име Дашмир Исмаили, с Франгово, Струга (1340)
- Решение за упис во регистар бр 11-4737 од 25 IX 1990 год за дуќан за забавни игри со билијард и видео игри и издавање видео касети, на име Сиља на Андоновска, ул. „Љубљанска“ бр 1/1/4, Скопје
- Работна книшка на име Енвер Рушити, Куманово
- Работна книшка на име Рефат Шемшедини, с Радолишта, Струга (1345)
- Работна книшка на име Илија Димов, Радовиш
- Воена книшка на име Лазим Имери, с Каменање, Тетово (1347)
- Пасош на име Џезаир Исмани, с Желино, Тетово (1348)
- Одобрение за промет на овошје и зеленчук на мало Уп бр 12-3601 од 23 IV 1987 година, на име Казим Алил, Скопје (1353)
- Тековна сметка бр 1659-84 и чекови од бр 12921498 до 12921500 издадени од Стопанска банка — Кавадарци, на име Ленча Коцевска, ул. „Народен Фронт“ бр 3, Кавадарци (1355)
- Работна книшка на име Миомир Вељковиќ, Куманово (1356)
- Работна книшка на име Гуладин Мехмедоски, Охрид (1357)
- Работна книшка на име Момчило Хаџи Паунов, Кочани (1358)
- Чекови (3 чека) бр 310888, 310899 и 310900 од тековна сметка бр 22073-97, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје на име Никодиноска Благородна ул. „Јуриј Гагарин“ бр 49/1-1, Скопје (1360)
- Работна книшка на име Санде Станков, Крива Паланка (1361)
- Свидетелство на име Ружди Мемеди, Скопје
- Решение за промет на мало со мешовита стока Уп. бр. 10218 од 15. XI 1990 год. на име Камберовски Селим, Скопје (1363)
- Чекови од бр. 352789098 до 35278914, 35278930, 35864527, 35278923 до 35278924; 35864525, 35278921, 35278916 до 35278919 (седумнаесет чекови) од тековна сметка бр 87995/85, издадени од Стопанска банка, Скопје, на име Љупчо Јаневски, Скопје (1365)
- Чек бр. 36331234 од тековна сметка бр. 74567-22, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје, на име Драгица Вукашиновска, Скопје (1367)
- Чековна карта бр. 394-07 на име Ќиро Пендев, Кавадарци. (1369)
- Возачка дозвола на име Митре Исајлоски, Тетово (1436)
- Воена книшка на име Горанчо Ангелов, с. Шашаварлија, Штип. (1437)
- Решение Уп бр 14-4298 од 27. VI 1990 год., издадено од СО — Карпош — Скопје на име Рад Алкалајлех, Скопје (1440)
- Уверение за положен стручен испит рег. бр 959 од 17 XII 1987 год., издадено од Здравствениот дом во Скопје на име Насер Карамети, Скопје (1444)
- Работна книшка на име Фиба Ремзи, с Поум, Струга (1452)
- Работна книшка на име Неби Селими, Тетово
- Решение Уп. бр 12-7013 од 23. VII. 1990 год., издадено од СО — Центар — Скопје на име Зорица Кројчиновиќ Скопје (1459)
- Работна книшка на име Добре Станисавлевски, Крива Паланка (1463)
- Тековна сметка бр. 0004152243, чековна картичка бр 00041522 и 20 чека од бр 2075191 до 2075210, издадени од Комерцијална банка — Скопје на име Славјанка Грковска, ул. „515-а“ бр. 74, Скопје (1465)
- Чекови од бр 881826 до 881830 од тековна сметка бр. 89562-66, издадени од Комерцијална банка — АД — Скопје на име Константин Тодоров, ул. „М. Хаџивасилев“ бр 10, Скопје (1466)
- Чекови со сериски бр од А 15611842 — А 15611845 од тековна сметка 41020-623-21-80710-3986/46, издадени од Стопанска банка АД Скопје — Филијала Струга на име Сашо Митаноски, ул. „Васил Стефоски“ бр 4, Охрид (1467)
- Работна книшка на име Гзим Јусуфи, Гостивар
- Пасош на име Олга Јанева, ул. „29 Ноември“ бр. 175, Радовиш (1471)
- Воена книшка на име Благој Николовски, ул. „П. Гули“ бр 20, Радовиш (1472)
- Чековна картичка бр 890/06 и чекови од бр 2300801 до 2300810 и од бр 247322 до 247330, издадени од Комерцијална банка — Скопје на име Богдан Николиќ, Скопје (1473)
- Решение Уп бр 12-2777 од 29 IV 1986 година, издадено од СО — Центар — Скопје на име Гордана Ицкова, Скопје (1474)
- Работна книшка на име Агим Рифати, Охрид
- Сообраќајна книшка бр ТЕ 532-45, издадена од СВР — Тетово на име Сеад Билали, Тетово (1482)
- Чековна карта бр 00565-03 на име Вида Горгиева, Винаца (1483)
- Чекови од бр. 3465003 до 3465010 и 3063140, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје на име Љубиша Милановски, Скопје (1484)
- Чековна картичка бр. 3204772 и чекови од бр. 3267595 до 3267600, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје на име Кирил Здравковски, Скопје
- Чекови од бр 1550338 до 1550341 и од 1550345 до 1550347, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје на име Светлана Ивановска, Скопје (1486)
- Тековна картица бр 92193/26 и 14 чека од бр 3294851 до 3294871, издадени од Комерцијална банка — Скопје на име Костовски Љупчо, ул. „Партизанска“ бр 131/19, Скопје (1488)
- Работна книшка на име „Емин Незири, Тетово.
- Работна книшка на име Асима Демирова, Штип
- Сообраќајна дозвола на име Ајдин Амети, Тетово (1497)

Дозвола за работа, на име Вебије Зулбеари, с. Непроштено, Тетово. (1498)

Чековна картичка бр. 47945/31 и чекови од бр. 3374471 до 3374480, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје на име Снежана Трајановска, Скопје.

Чековна картичка бр. 55697/61 и чекови од бр. 03096966 до 03096969, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје на име Изет Пешиќ, Скопје. (1501)

Чековна картичка бр. 59482 и чекови од бр. 738691 до 738710 и 354279, 354280, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје на име Демир Мамути, Скопје. (1504)

Сообраќајна книшка, издадена во Титов Велес на име Азис Ахмед, с. Теово, Титов Велес. (1506)

Сообраќајна книшка на име Ајдин Амети, с. Раковец, Тетово. (1507)

Работна книшка на име Стојанка Самева, Штип.

Чекови од бр. 026770391 до 026770400 од тековна сметка 74294/46, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје на име Вера Наневска, Скопје. (1516)

Чекови (5) од бр. 33000446 до 33000450 од тековна сметка бр. 79229/31, издадени од Стопанска банка — Скопје на име Велко Ангелески, ул. „Гаврил Константиновиќ“ бр. 4/2, Скопје (1517)

Чековна карта бр. 28704-95 и чекови бр. 36582389 и 36582390, издадени од Комерцијална банка — Скопје на име Трајанка Ристова, Скопје. (1520)

Воена книшка 3005129 издадена од ВП 5912 — Титов Велес, на име Ристо Илиев, ул. „М. Тито“ бр. 43-3, Гевгелија. (1571)

ОБЈАВИ

Врз основа на член 175 став 3 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 12/87, 34/87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 46/89, 4/90, 15/90, 30/90 и 47/90), Републичкиот завод за статистика го утврди и го објавува

Процентот на порастот на цените на мало во Републиката за месец мај 1991 година

Кумулативниот пораст на цените на мало во Републиката во периодот јануари-декември 1990 година и јануари-мај 1991 година во однос на просечните цени на мало во 1989 година изнесува 702,9%.

Директор
на Републичкиот завод за статистика,
Светлана Антоновска, с. р.

Врз основа на член 175 став 3 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 12/87, 34/87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 46/89, 4/90, 15/90, 30/90 и 47/90) и член 17 од Законот за данокот од доходот („Службен весник на СРМ“ бр. 42/80, 38/81, 22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 51/88, 18/89, 26/89, 36/89, 43/89, 47/89, 4/90, 5/90, 15/90, 23/90, 30/90 и 36/90), Републичкиот завод за статистика го утврди и го објавува

Процентот на порастот на цените на мало во месец мај 1991 година

Кумулативниот пораст на цените на мало во Републиката во периодот јануари-мај 1991 година во однос на просечните цени на мало во 1990 година изнесува 44,4%.

Директор
на Републичкиот завод за статистика,
Светлана Антоновска, с. р.

СОДРЖИНА

Страна

406. Решение за именување секретар на Советот за прашања на народната одбрана — 361
407. Закон за изменување на Законот за Црвениот крст на Македонија — — — — — 361
408. Закон за изменување и дополнување на Кривичниот закон на Република Македонија — — — — — 361
409. Закон за изменување на Законот за заштита и користење на земјоделското земјиште — — — — — 363
410. Закон за изменување и дополнување на Законот за ветеринарната служба — — — — — 364
411. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита на животните — — — — — 365
412. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на растенијата од болести и штетници — — — — — 370
413. Закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси — — — — — 371
414. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за 1991 година — — — — — 372
415. Одлука за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија — — — — — 372
416. Одлука за давање согласност на Статутот на Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза на Република Македонија — — — — — 372
417. Одлука за образување и состав на второстепена дисциплинска комисија во Собранието на Република Македонија — — — — — 372
418. Одлука за определување на ридско-планински и погранични подрачја во кои обврзаниците од земјоделска дејност се ослободуваат од плаќање данок во 1991 година — — — — — 372
419. Одлука за давање согласност на Одлуката за определување на висината и начинот на плаќање на надоместоците за употреба на јавните патишта што се плаќаат при регистрација на моторните и приклучни возила — — — — — 379
420. Одлука за определување на дефицитарни производи односно дефицитарни услуги во малото стопанство кои се ослободуваат од плаќање данок во 1991 година — — — — — 379
421. Ценовник за штети на шумите — — — — — 380
422. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 282/90 од 29 мај 1991 година — — — — — 383
- Исправка на Програмата за поттикнување на развојот на земјоделството во 1991 година — — — — — 383
- Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за општонародна одбрана — — — — — 383

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

96. Одлука за определување на висината и начинот на плаќање на надоместоците за употреба на јавните патишта што се плаќаат при регистрација на моторните и приклучните возила — — — — — 383